



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 66802 603-1123

Четврток, 20 јуни 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXX

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

562.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Производителските организации на здружениот труд можат своите продажни цени за производите на текстилната индустрија да ги формираат според условите на пазарот.

Вкупното ниво на зголемувањето на цените за производите на текстилната индустрија формирани според одредбата од став 1 на оваа точка, сметано декември во тековната година спрема декември во претходната година, треба да е во согласност со економската политика и со политиката на цените утврдена во резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија, односно во договорот за спроведување на политиката на цените, што важат за тековната година.

2. Формирањето на цените за производите на текстилната индустрија според условите на пазарот од точка 1 на оваа одлука може да се врши кога производителските организации на здружениот труд или нивните деловни здруженија, односно групациите на производителските организации на здружениот труд на производи на текстилната индустрија и Сојузниот извршен совет ќе склучат општествен договор за вкупното ниво на зголемувањето на цените од точка 1 став 2 на оваа одлука.

Општествениот договор ќе го потпише во името на Сојузниот извршен совет сојузниот секретар за пазарот и цените.

3. Производителските организации на здружениот труд или нивните деловни здруженија, односно групациите на производителските организации на здружениот труд на производи на текстилната индустрија, во рамките на вкупното ниво на зголемувањето на цените утврдено со општествениот договор од точка 2 на оваа одлука, спогодбено ќе ги утврдат нивоата на зголемувањето на цените поединечно за сите основни групи производи на текстилната индустрија.

4. Цените за одделни производи на текстилната индустрија производителските организации на здружениот труд ги формираат според условите на пазарот, придржувајќи се кон нивоата на зголемувањето на цените од точка 3 на оваа одлука за соодветните основни групи производи.

5. Цените формирани според одредбите од точ. 1 до 4 на оваа одлука важат како највисоки продажни цени на производителот.

6. Формирањето на цените за производите на текстилната индустрија во прометот се врши во согласност со важечките прописи.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 346
13 јуни 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

563.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Во Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74 и 17/74) во точка 1 оддел 3 „од гранка 117 — Метална индустрија“ по одредбата под 7 се додаваат два-наесет нови одредби, кои гласат:

„8) средства за железничко-шинскиот сообраќај:

— парни локомотиви (на акумулатори или со на-дворешен извор на енергија) за тесни колосеци и рудници, и нивни делови;

— други локомотиви за тесни колосеци и рудници, и нивни делови;

— шинобуси, моторни товарни вагони, моторни дресини, моторни коли за одржување и поправки и др., и нивни делови;

9) локомотивски котли;

10) сопирачки папучи;

11) машини за изработка на филц, шапки и тулци;

12) газожени и генератори (за производство на генераторски гас, ацетиленски генератори, други генератори);

13) машини за обработка на податоци и нивни единици, машини за подготвување (дупчење, про-верување, репродукција), машини за обработка (та-белирки, сметачи и сл.), електрични машини за ав-томатизација и др.;

14) производи на прецизна механика:

— оптички микроскопи (микрочитачи, микро-кино и проекциони апарати, микроскопи мерни и др.);

— апарати за механотерапија (масажа) психо-техника, вештачко дишење, спасување во ров, гас-маски и друг прибор);

— инструменти, апарати, модели и др., наменети исклучително за цели за демонстрирање (медицински, ветеринарни, биолошки, физикални, хемиски и други учили и модели), релјефни карти, глобуси и др.;

— машини и апарати за механичко испитување на тврдост, јачина, еластичност и други својства на индустриски материјали (динамометри, инструменти за испитување својства и др.);

— клинички термометри, хидрометри, хигрометри и психометри;

— поларископи, рефрактометри, спектометри, дензитометри, вискозиметри и апарати за тестирање минерални масла;

— електрични апарати за испитување материјали (тврдост, јачина и др.) и инструменти за физички и хемиски анализи — електрични;

15) метални садови;

16) прибор за јадење;

17) оков и прибор;

18) казани за бањски печки;

19) градежна количка;“.

Во оддел 4 „од гранка 119 — Електроиндустрија“ по одредбата под 4 се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„5) телефонски апарати;

6) инсталациони материјали;

7) сијалици и цевки од сите видови, освен за стандардни сијалици од 25 до 150 W;“.

Во оддел 5 „од гранка 120 — Хемиска индустрија“ по одредбата под 10 се додаваат тринаесет нови одредби, кои гласат:

„11) активни јаглени;

12) аноргански и органски киселини и анхидриди, освен сулфурна, азотна и хлороводородна киселина;

13) аноргански бази, освен за каустична сода;

14) аноргански соединенија, освен за натриум карбонат, натриум перборат, натриум триполифосфат, натриум бихромат, калциум карбид и бакар сулфат;

15) оксиди на метали, освен за оксид на олово и цинк;

16) органски соединенија, освен за додецил бензол, додецил-бензол сулфонат, лндан, фенол, формалдехид, карбамид, дибутил и диоктил фталат);

17) помошни средства за текстил, кожа, гума, обработка на метали и др.;

18) китови;

19) филмови, хартија и друг прибор за фотографија;

20) етерски масла;

21) глазури и емајли;

22) бои и лакови;

23) канцелариски и школски прибор;“.

Во оддел 9 „од гранка 125 — Индустрија на кожа и обувки“ пред досегашната одредба се додава број: „1“ и по таа одредба се додава нова одредба под 2, која гласи:

„2) кожена облека;“.

Во оддел 11 „од гранка 127 — Прехранбена индустрија“ по одредбата под 20 се додаваат девет нови одредби, кои гласат:

„21) кондиторски производи од брашно: штанцван кекс, чајни печива, полнет кекс, чоколаден кекс, солени стапчиња, слатки, пишкотки, крекери, вафл нечоколаден, вафл чоколаден, облатни и други кондиторски производи од брашно и сл.;

22) природни безалкохолни пијачки: природни минерални води и сл.;

23) вештачки безалкохолни пијачки: вештачки минерални води, сода-вода, газирани безалкохолни пијачки со додаток на арома (цитронада, оранжада, „кокта“, „соса сола“ и др.);

24) масла од растително потекло: масло од релка, масло од синап, масло рициново (сурово и пречистено), масло сусамово (сурово и пречистено), масло сурово од пченкарни нукулци, масла сулфурирани и оксидирани, други;

25) гриз од жита;

26) производи од компир, пржени;

27) кикиритки пржени;

28) хмељ и брашна од хмељ;

29) пиво;“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 348

13 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

564.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, чл. 37б и 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 53/73, 56/73, 7/74, 15/74, 19/74, 20/74 и 25/74), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, во колона 3 се вршат следните измени, и тоа:

„Тарифен број“	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стокот кој е регулиран на извозот	Се заменува со кратенката за стокот кој е регулиран на извозот
1	2	3	4
29.25	Амидо-соединенија:		
	1) Ациклични амиди:		
	а) уреа над 45% азот	ЛБ	Д
31.02	Азотни ѓубриња, минерални или хемиски:		
	1) Натриум нитрат, природен (чилска шалитра)	ЛБ	Д
	2) Други:		
	а) амониум нитрат	ЛБ	Д
	б) калциум тријанамид (до 25% азот по тежина)	ЛБ	Д
	в) амониум сулфонитрат	ЛБ	Д
	г) амониум сулфат	ЛБ	Д
	д) калциум нитрат	ЛБ	Д

1	2	3	4
ф) калциум амониум нитрат	ЛБ	Д	
е) уреа која не содржи повеќе од 45% азот	ЛБ	Д	
ж) други:			
1) вештачки натриум нитрат до 16,3%	ЛБ	Д	
2) вештачки азотни губриња, други	ЛБ	Д	
31.05 Други губриња; стоките од оваа глава приготвени во таблети, пасти и слични облици, или во завои до најмногу 10 килограми бруто тежина:			
1) Мешани губриња	ЛБ	Д	
2) Комплексни	ЛБ	Д	

2. Оваа одлука ќе се применува врз работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од 20 јуни до 31 декември 1974 година, како и врз извозот што се врши од 20 јуни 1974 година по работите склучени и пријавени на банката до тој ден.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74) и Одлуката за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/74).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 347

13 јуни 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

565.

Врз основа на член 20, член 41 став 2, чл. 52 и 54 став 3 и член 65 став 5, во врска со чл. 48 и 56 став 3 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

І. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

1. Избор на здравствената установа и на здравствениот работник

Член 1

Заради остварување на здравствената заштита, воените осигуреници и членовите на нивните семејства (во понатамошниот текст: осигурените лица) можат да ги изберат здравствената установа и здравствениот работник што ќе им укажуваат здравствена заштита.

Осигурените лица можат да се определат за остварување на здравствената заштита кај воена здравствена установа или кај цивилна здравствена

установа на подрачјето на кое е живеалиштето на осигуреното лице (во понатамошниот текст: живеалиштето), односно на подрачјето на кое воениот осигуреник е на служба или на работа (во понатамошниот текст: местото на службата).

Осигурените лица здравствената заштита ја остваруваат, по правило, во воена здравствена установа во живеалиштето на осигуреното лице. Воениот осигуреник може здравствената заштита да ја оствари и во воена здравствена установа во местото на службата.

Член 2

Ако осигуреното лице не се определило изречно за одредена здравствена установа во смисла на член 1 од овој правилник, ќе се смета дека се определило за воена здравствена установа во живеалиштето, односно во местото на службата на воениот осигуреник, на која првпат ќе ѝ се обрати заради остварување на здравствената заштита.

Ако во живеалиштето на осигуреното лице односно во местото на службата на воениот осигуреник нема воена здравствена установа, се смета, во случајот од став 1 на овој член, дека осигуреното лице се определило за цивилна здравствена установа во живеалиштето на осигуреното лице односно во местото на службата на воениот осигуреник, на која првпат ѝ се обратило за остварување на здравствената заштита.

Член 3

Осигурените лица што наполниле 18 години возраст самостојно одлучуваат за изборот на здравствената установа. За деца помлади од 18 години за изборот на здравствената установа одлучува родителот, усвоителот или старателот.

Член 4

Во итни или други медицински оправдани случаи, како и во случаи на привремен престој надвор од живеалиштето, односно надвор од местото на службата (годишен одмор, службен пат и сл.), осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита кај најблиската воена здравствена установа односно цивилна здравствена установа.

Член 5

Осигуреното лице може да ја промени избраната здравствена установа во почетокот на календарската година.

По исклучок, осигуреното лице може избраната здравствена установа да ја промени и во текот на календарската година во следните случаи:

- 1) промена на живеалиштето;
- 2) престанок на работата на избраната здравствена установа;
- 3) преместување на активното воено лице;
- 4) во други случаи по претходно прибавено мислење од нижа военолекарска комисија.

Член 6

Осигуреното лице може да избере лекар кој е на служба односно на работа во избраната здравствена установа, и тоа лекар поединец од општа практика и стоматолог, како и лекар поединец специјалист: по општа медицина, стоматолог, гинеколог, дерматовенеролог, педијатар и офталмолог.

Избраната здравствена установа го одредува лекарот поединец кој ќе му укажува здравствена заштита на осигуреното лице кое само нема да го избере лекарот.

Член 7

Осигуреното лице може да го промени избраниот лекар во почетокот на календарската година.

По исклучок, осигуреното лице може избраниот лекар да го промени и во текот на календарската година во следните случаи:

- 1) престанок на службата на активното воено лице;

2) престанок на службата, односно на работата на лекарот во избраната здравствена установа;

3) промена на живеалиштето на осигуреното лице, односно промена на местото на службата на воениот осигуреник;

4) непомирлив судир помеѓу осигуреното лице и лекарот.

Постоењето на непомирлив судир помеѓу осигуреното лице и лекарот го утврдува и за него одлучува здравствената установа на барање од осигуреното лице или лекарот.

Против одлуката на здравствената установа донесена во смисла на став 3 од овој член, осигуреното лице може да изјави приговор до надлежната нижа военолекарска комисија.

Член 8

Не се смета како промена на избраниот лекар, ако здравствената заштита на осигуреното лице му ја укажува друг лекар за време на отсуство или за време на користење на годишниот одмор, односно за време на службено патување на избраниот лекар, како и за време на промена на живеалиштето на осигуреното лице, односно промена на местото на службата на воениот осигуреник.

2. Остварување на здравствената заштита во воени здравствени установи

Член 9

Осигуреното лице што се определило за остварување на здравствената заштита во воена здравствена установа ја остварува таа заштита во воена трупна или гарнизонска амбуланта, воена болница или друга здравствена установа во живеалиштето на осигуреното лице, односно во местото на службата на воениот осигуреник, а тоа непосредно кај воениот лекар на трупна односно гарнизонска амбуланта и кај лекар специјалист во поликлинички кабинет (во понатамошниот текст: воениот лекар поединец).

Ако во трупната амбуланта или во гарнизонската амбуланта има повеќе воени лекари, осигуреното лице може да го избере воениот лекар поединец кај кого ќе ја остварува здравствената заштита.

Член 10

Осигуреното лице ја остварува здравствената заштита кај воениот лекар специјалист во поликлинички кабинет на воена здравствена установа врз основа на упат на воениот лекар поединец.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако воената здравствена установа се наоѓа во местото на службата на воениот осигуреник односно во живеалиштето на осигуреното лице, осигуреното лице може да ја остварува здравствената заштита без упат кај воен стоматолог, воен забар и воен лекар специјалист: педијатар, фтизиолог, гинеколог, дерматовенеролог, офталмолог.

Член 11

Воениот лекар поединец што го упатува осигуреното лице на стационарно лекување во воена стационарна здравствена установа или во цивилна стационарна здравствена установа се грижи за обезбедување место и за прием на осигуреното лице во таа здравствена установа.

Воената стационарна здравствена установа е должна да го прими на лекување осигуреното лице што и го упатил воениот лекар поединец.

Член 12

Воениот лекар специјалист може да го упати осигуреното лице, заради дополнително испитување, преглед или консултирање, кај друг воен лекар специјалист или кај цивилен лекар специјалист.

Во случајот од став 1 на овој член на осигуреното лице нов упат му издава воениот лекар специјалист само кога го упатува кај цивилен лекар специјалист.

Член 13

Воениот лекар специјалист, ако смета за потребно, може осигуреното лице што му е упатено на преглед непосредно да го преземе на лекување.

Член 14

По завршениот преглед, односно лекувањето на осигуреното лице, воениот лекар специјалист дава наод и мислење за здравствената состојба на осигуреното лице.

Член 15

По завршениот преглед, односно лекување кај воениот лекар специјалист, осигуреното лице му се јавува на воениот лекар поединец што го упатил на преглед.

Член 16

Осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита кај военолекарски комисији според посебен пропис.

Член 17

Ако во истото место има повеќе воени амбуланти, осигурените лица можат да ја изберат само гарнизонската амбуланта во која сакаат да ја остваруваат здравствената заштита. Изборот се врши со пријава на осигуреното лице кај избраната гарнизонска амбуланта.

Промена на избраната гарнизонска амбуланта може да се врши по почетокот на календарската година со одјава кај порано избраната гарнизонска амбуланта и со пријава кај новоизбраната гарнизонска амбуланта.

Ако осигурените лица не извршат избор на гарнизонска амбуланта во местото во кое има повеќе воени амбуланти, амбулантна здравствена заштита остваруваат во онаа гарнизонска амбуланта што ќе ја одреди командата на гарнизонот.

Член 18

Стационарно лекување осигурените лица остваруваат во воена болница или во друга воена стационарна здравствена установа (во понатамошниот текст: воената стационарна здравствена установа) во живеалиштето на осигуреното лице, односно во местото на службата на воениот осигуреник.

Ако во живеалиштето на осигуреното лице, односно во местото на службата на воениот осигуреник нема воена стационарна здравствена установа која е оспособена за укажување на поодделни облици здравствена заштита, воениот лекар поединец одредува во која воена односно цивилна стационарна здравствена установа, која е оспособена за укажување на поодделни облици здравствена заштита, ќе го упати осигуреното лице.

Здравствената заштита од ст. 1 и 2 на овој член осигуреното лице ја остварува врз основа на упат од воениот лекар поединец.

Член 19

Ако воената стационарна здравствена установа, во која осигуреното лице е на лекување, не може да укаже поодделни облици здравствена заштита, ќе го упати осигуреното лице на лекување во друга воена стационарна здравствена установа или во цивилна стационарна здравствена установа која е оспособена за укажување на односниот облик здравствена заштита.

Воената стационарна здравствена установа го известува воениот лекар поединец што го упатил осигуреното лице на лекување дека осигуреното лице е упатено на лекување во друга стационарна здравствена установа.

Член 20

Воената стационарна здравствена установа по завршеното стационарно лекување го отпушта осигуреното лице и му издава отпусница.

Член 21

При отпуштањето на осигуреното лице од стационарно лекување воената стационарна здравствена установа во отпусницата запишува дали е потребно осигуреното лице да се јави на контролен преглед, кога и на која воена здравствена установа.

Воената стационарна здравствена установа може и дополнително да го повика на контролен преглед осигуреното лице што кај неа било на стационарно лекување.

3. Остварување на здравствената заштита во цивилни здравствени установи**Член 22**

Осигуреното лице ја остварува здравствената заштита во цивилна здравствена установа, ако се определило за остварување на здравствената заштита во таква установа.

Член 23

Здравствената заштита осигуреното лице ја остварува непосредно (без упат) кај избраниот лекар од општа практика во избраната цивилна здравствена установа (во понатамошниот текст: цивилниот лекар поединец).

Член 24

Цивилниот лекар поединец врши работи и презема потребни мерки како и воениот лекар поединец, освен одредувањето на привремена спреченост за работа на активното воено лице од чл. 72 и 74 на овој правилник.

Член 25

Здравствената заштита кај лекар специјалист осигуреното лице ја остварува по упат на цивилниот лекар поединец.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, осигуреното лице може без упат да ја оствари здравствената заштита кај лекар специјалист според прописот на заедницата на здравственото осигурување на работниците што важи во живеалиштето на осигуреното лице.

Член 26

Цивилниот лекар специјалист може да го упати осигуреното лице кај лекар од друга специјалност или во воена стационарна здравствена установа или во цивилна стационарна здравствена установа која се наоѓа во живеалиштето на осигуреното лице или во местото на службата на воениот осигуреник.

Член 27

Осигурените лица остваруваат стационарно лекување во цивилни стационарни здравствени установи во живеалиштето на осигуреното лице, односно во местото на службата на воениот осигуреник по упат од воениот лекар поединец односно од цивилниот лекар поединец кај кого осигуреното лице ја користи здравствената заштита, а во итни случаи и без упат.

Член 28

Цивилниот лекар поединец го упатува, по правило, осигуреното лице на стационарно лекување во воена стационарна здравствена установа во живеалиштето на осигуреното лице, односно во местото на службата на воениот осигуреник.

Ако во живеалиштето на осигуреното лице, односно во местото на службата на воениот осигуреник нема воена стационарна здравствена установа, цивилниот лекар поединец осигуреното лице го упатува во цивилна стационарна здравствена установа во тоа место, која е оспособена за укажување на соодветни облици здравствена заштита.

Член 29

Цивилниот лекар поединец го упатува осигуреното лице во цивилна стационарна здравствена ус-

танова и ако воена стационарна здравствена установа не може да ги укаже соодветните облици на здравствената заштита.

Ако во живеалиштето, односно во местото на службата на воениот осигуреник нема воена или цивилна стационарна здравствена установа, цивилниот лекар поединец го упатува осигуреното лице на стационарно лекување во најблиската воена или цивилна стационарна здравствена установа која може да ги укаже соодветните облици на здравствената заштита.

4. Заеднички одредби за остварување на здравствената заштита во воени и цивилни здравствени установи**Член 30**

Осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита надвор од живеалиштето на осигуреното лице, односно надвор од местото на службата на воениот осигуреник по упат на лекарот поединец.

Член 31

Ако осигуреното лице е упатено на лекарски преглед во друго место, лекарот специјалист на упатот го запишува часот и датумот на јавувањето на осигуреното лице и извршениот преглед со свој потпис и заверка од здравствената установа.

Осигуреното лице од став 1 на овој член треба, по можност, да биде прегледано во текот на денот.

Член 32

Ако лекарот специјалист закажува повторно доаѓање заради преглед, лекување или контрола, на осигуреното лице не му се издава нов упат додека лекувањето односно контролата на болеста поради која осигуреното лице првпат е упатено кај лекар специјалист трае.

Член 33

Лекарот специјалист својот наод и мислење по извршениот преглед, лекување односно контрола ќе му ги предаде на осигуреното лице. Во наодот и мислењето лекарот специјалист секогаш го запишува датумот на повторното јавување на осигуреното лице.

Осигуреното лице е должно лекарот поединец што го упатил на преглед, лекување или контрола да го запознае со наодот и мислењето на лекарот специјалист. Ако лекарот специјалист заради преглед, лекување или контрола во својот наод и мислење го запишал датумот на повторното јавување на преглед, лекарот поединец тоа го евидентира и наодот и мислењето на лекарот специјалист му ги враќа на осигуреното лице. При упатувањето на закажаниот преглед, лекување или контрола лекарот поединец на осигуреното лице му дава само налог за надоместок на патните трошоци ако за тоа се исполнети условите.

Член 34

Ако лекарот специјалист најде дека осигуреното лице е погрешно упатено кај него, го упатува осигуреното лице со истиот упат кај лекарот од соодветна специјалност или на стационарно лекување доколку таквото лекување е потребно.

Член 35

Ако осигуреното лице, упатено во друго место, биде примено заради лекување во стационарна здравствена установа, таа установа му издава, покрај отпусница, и потврда за престојот на лекување во која го запишува часот и датумот на приемот и отпуштањето.

Член 36

Ако осигуреното лице бара да биде упатено во друга стационарна здравствена установа, а не во

онаа што лекарот поединец ќе ја одреди, лекарот поединец му издава упат за онаа стационарна здравствена установа во која осигуреното лице бара да биде упатено и на упатот назначува дека осигуреното лице се упатува на свое барање.

5. Остварување на здравствената заштита во станот на осигуреното лице

Член 37

Осигуреното лице може здравствената заштита да ја оствари во својот стан (куќно лекување), ако тоа е медицински индицирано и ако таквото остварување на здравствената заштита е можно да се спроведе.

Куќното лекување може да се обезбеди во случаите во кои не е медицински неопходно лекување и нега во стационарна здравствена установа или ако болеста е од таква природа што болниот да не може да се движи.

Член 38

Потребата и начинот од остварување на здравствената заштита според член 37 на овој правилник ја утврдува воениот лекар поединец односно цивилниот лекар поединец, и военолекарската комисија, како и стационарната здравствена установа при отпуштањето на осигуреното лице од стационарно лекување.

Член 39

На родилките во случај на потреба им се обезбедува помош од бајкаца во станот, како и следење на состојбата по породувањето како на родилката така и на новороденото дете.

6. Остварување на здравствената заштита во воени здравствени установи, во цивилни здравствени установи и во други специјализирани установи за медицинска рехабилитација

Член 40

Осигуреното лице остварува медицинска рехабилитација во воена или цивилна здравствена установа и во друга специјализирана установа за медицинска рехабилитација во случаите во кои таквото лекување е медицински индицирано.

Член 41

Потребата за медицинска рехабилитација на осигуреното лице во воена или во цивилна здравствена установа и во друга специјализирана установа ја утврдува лекарот од соодветна специјалност. Кон предлогот за потребата од медицинска рехабилитација, лекарот специјалист ја прилага соодветната медицинска документација.

Осигуреното лице, со предлогот на лекарот специјалист, му се јавува на избраниот лекар поединец кој формира медицинска документација и му ја доставува на санитетското одделение на армијата, на Военопоморската област односно на Военото подрачје (во понатамошниот текст: санитетското одделение), надлежно според живеалиштето на осигуреното лице. Санитетското одделение дава одобрение за медицинска рехабилитација.

За осигурените лица на стационарно лекување постапката од став 2 на овој член ја спроведува стационарната здравствена установа во која се лекува осигуреното лице.

Одобрение на санитетското одделение не е потребно за медицинска рехабилитација што се спроведува во болница, медицински центар, медицински факултет или во Воено-медицинската академија.

Член 42

Ако ја одобри медицинската рехабилитација санитетското одделение се договара со здравствената установа или со друга специјализирана установа што спроведува медицинска рехабилитација за времето на остварувањето на медицинската рехабилитација и за навремено пакување на осигуреното лице.

Член 43

Осигуреното лице ја остварува медицинската рехабилитација во времето што е одредено во поканата.

Ако осигуреното лице од оправдани причини не е во можност во одреденото време да ја оствари одобрената медицинска рехабилитација, навремено го известува надлежното санитетско одделение. Оправданоста на причините ги цени и понатамошната постапка ја одредува санитетското одделение.

Ако осигуреното лице не ја оствари медицинската рехабилитација во рок од 6 месеци од денот на одобрението, го губи правото на одобрената медицинска рехабилитација.

Член 44

Индикациите за остварувањето на медицинската рехабилитација ги утврдува организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работите на санитетското обезбедување.

Член 45

Ако санитетското одделение не ја одобри медицинската рехабилитација, осигуреното лице може да ѝ изјави жалба непосредно на Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници.

7. Здравствена заштита на децата на воените осигуреници во лекувањата за рехабилитација со примена на природни фактори на лекување

Член 46

Здравствената заштита во лекувањата за рехабилитација со примена на природни фактори на лекување (детски лекувајшта) можат да ја остваруваат децата на воениот осигуреник и децата што воениот осигуреник ги зел на издржување до наполнетите 15 години возраст, ако таквото лекување е медицински индицирано.

Индикациите за остварувањето на здравствената заштита во смисла на став 1 од овој член ги утврдува организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работите на санитетското обезбедување.

Децата од став 1 на овој член можат да ја остварат здравствената заштита во детските лекувајшта од став 1 на овој член, по правило, еднаш во текот на календарската година.

Потребата за остварување на здравствената заштита од став 1 на овој член ја утврдува лекарот специјалист — педијатар, а според постапката утврдена во чл. 41 до 44 на овој правилник.

Член 47

Ако санитетското одделение не го одобри остварувањето на здравствената заштита во детското лекувајште, родителот односно старателот може да ѝ изјави жалба непосредно на Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници.

8. Остварување на здравствената заштита во итни случаи

Член 48

Во итни случаи итна медицинска помош осигуреното лице може да оствари без упат кај секој лекар поединец во секоја здравствена установа која може да укаже здравствена заштита.

Член 49

Како итна медицинска помош, во смисла на овој правилник, се подразбира укажувањето на здравствени услуги што се неопходни за да се отстрани непосредна опасност по животот и здравјето на осигуреното лице.

Член 50

Ако во потешки случаи на заболување или повреда е неопходно потребно осигуреното лице итно да се превезе во здравствена установа заради укажување на медицинска помош, осигуреното лице има право да користи превозно средство за итна помош.

9. Остварување на здравствената заштита во странство

Член 51

Осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита во странство и се упатуваат на лекување во странство според посебен пропис.

10. Остварување на правата на протетички и ортотички средства, на забно-протетички средства, на очни и слушни помагала, на помагала за овозможување гласен говор, на санитарни справи и на други помагала

Член 52

Правото на протетички и ортотички средства, на забно-протетички средства, на очни и слушни помагала, на помагала за овозможување гласен говор, на санитарни справи и на други помагала осигуреното лице го остварува во здравствени установи, или во организации што ги изработуваат тие средства и помагала односно што се занимаваат со набавка и испорака на тие средства и помагала.

Осигуреното лице го остварува правото на средствата и помагалата од став 1 на овој член по предлог на лекарот од соодветна специјалност, кој го заверува надлежното санитарско одделение, односно санитарскиот орган што ќе го овласти тоа одделение.

Договорот за изработка односно за набавка и испорака на средствата и помагалата од став 1 на овој член го склучува надлежното санитарско одделение со организациите што ги изработуваат односно набавуваат и испорачуваат тие средства односно помагала.

Член 53

Трошоците за изработката на протетичките и ортотичките средства, на забно-протетичките средства, на очните и слушните помагала, на помагалата за овозможување гласен говор, на санитарните справи и на други помагала изработени од стандарден материјал паѓаат на товар на средствата из Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Фондот), освен ако со одлука на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници е одредено осигуреното лице да учествува во трошоците.

Член 54

Потребните податоци за издадените протетички и ортотички средства, забно-протетички средства, очни и слушни помагала, помагала за овозможување гласен говор, санитарни справи и други помагала се внесуваат во здравствената книшка на осигуреното лице.

Член 55

Видовите на средствата, помагалата и санитарните справи, стандардите на материјалите за нивната изработка, роковите на траењето и поблиските услови за добивање на пооделни средства, помагала и санитарни справи се регулирани со посебен пропис.

11. Пропишување и издавање на лекови

Член 56

На осигуреното лице, на товар на средствата на Фондот, можат да му се пропишуваат и издаваат сите лекови што се одобрени за пуштање во промет и за употреба во Југославија.

Член 57

Како лекови, во смисла на овој правилник, се подразбираат и завојниот материјал и помошните средства што служат за употреба на лекот (капалка, стаклено стапче, дестилирана вода и др.).

Член 58

Лекарот поединец му пропишува на осигуреното лице лек на пропишаниот рецепт.

При пропишувањето на лек за случаите за кои не може да се воведува учество на осигурените лица во трошоците на користењето на здравствената заштита (член 19 став 2 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници), на рецептот се става ознаката: „НП“ (не се партиципира).

На рецептот за издавање на лек се става, покрај другото, и ознаката: „Воен осигуреник — здравствена книшка бр. _____“.

Член 59

Лекот се пропишува во количина која, според состојбата на болниот и природата на заболувањето, е потребна за лекување до следниот закажан лекарски преглед.

За акутни заболувања или акутни состојби лекот, по правило, се пропишува во количина што е потребна за лекување до 5 дена.

За хронични заболувања или хронични состојби, кога е потребно одреден лек подолго да се употребува, лекот може да се пропише во количина што е потребна за лекување до 30 дена.

Во случајот од став 3 на овој член лекарот поединец, кој го пропишува лекот, е должен да ја наведе на рецептот причината за пропишувањето на односната количина на лекот (дијагноза, број денови за земање на лекот и др.).

Член 60

Пропишаниот лек на осигуреното лице му го издава воената аптека или воената здравствена установа.

Ако во живеалиштето на осигуреното лице, односно во местото на службата на воениот осигуреник нема воена аптека односно воена здравствена установа или ако воената аптека односно воената здравствена установа го нема пропишаниот лек, осигуреното лице може да го подигне пропишаниот лек во цивилна аптека односно во цивилна здравствена установа во тоа место.

Ако воената аптека односно воената здравствена установа го нема пропишаниот лек, фармацевтот на воената аптека назначува на рецептот дека пропишаниот лек може да се подигне во цивилна аптека односно во цивилна здравствена установа.

Член 61

Во итен случај осигуреното лице може да го подигне пропишаниот лек во најблиската аптека односно здравствена установа, со тоа што лекарот поединец, што го пропишува лекот, е должен да ја стави на рецептот ознаката: „Итно“.

Член 62

Набавката на лекови во странство, што не можат да се набават во Југославија, ја одобрува, по предлог од лекарот поединец или здравствената установа, организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работите на санитарското обезбедување.

12. Употреба на превозни средства при остварувањето на здравствената заштита**Член 63**

Осигуреното лице што е упатено во друго место заради остварување на здравствената заштита го користи оној вид превозно средство што, зависно од неговата здравствена состојба и должината на патот, ќе го одреди лекарот поединец, военолекарската комисија, воената здравствена установа, односно цивилната здравствена установа што го упатува осигуреното лице во друго место.

Член 64

Заради остварување на здравствената заштита во живеалиштето на осигуреното лице, на приемот на осигуреното лице во воена здравствена установа или во цивилна здравствена установа, на испраќањето од тие здравствени установи или на преместувањето од една во друга здравствена установа, лекарот поединец, воената здравствена установа или цивилната здравствена установа кај која осигуреното лице е на лекување, ја одредува употребата на санитарски автомобил или на друго превозно средство ако таквиот превоз е обусловен со здравствената состојба на осигуреното лице.

13. Надоместок на трошоците за користење на здравствена услуга на начин и под услови што не се одредени со овој правилник**Член 65**

Ако осигуреното лице остварува здравствена заштита на начин кој не е предвиден со овој правилник, тоа ги поднесува трошоците за користењето на здравствената услуга над износот кој одговара на износот кога таквата здравствена услуга е укажана на начин утврден со овој правилник, и тоа:

1) ако оствари здравствена заштита, без упат од надлежниот лекар поединец, кај лекар специјалист во живеалиштето или во местото на службата или во друго место — ги поднесува трошоците за користењето на здравствената услуга и трошоците за превозот, исхраната и престојот во другото место над износот кој му одговара на износот кога таквата здравствена услуга е укажана по упат на надлежниот лекар поединец;

2) ако оствари здравствена заштита со упат од надлежниот лекар поединец, на свое барање, во цивилна здравствена установа, а не во установа во која го упатува надлежниот лекар поединец — ги поднесува трошоците од точка 1 на овој член.

По исклучок, ако со упат од надлежниот лекар поединец, на свое барање, оствари здравствена заштита кај воена здравствена установа во друго место, а не во местото во кое го упатува надлежниот лекар поединец — ги поднесува трошоците за превоз, исхрана и престој во другото место над износот на трошоците што би настанале здравствената заштита да се користила во местото во кое го упатува надлежниот лекар поединец;

3) ако оствари медицинска рехабилитација противно на одредбите на чл. 41 до 43 од овој правилник — ги поднесува трошоците само;

4) ако превозот со средство за итна помош не бил оправдан — ги поднесува трошоците за превозот, а кое го цени лекарот кој на осигуреното лице му укажал помош;

5) ако бара одобреното средство, помагало или санитарна справа од член 53 на овој правилник да му се издаде односно изработи од материјал кој не е пропишан како стандарден материјал — ја поднесува разликата во цената на чинењето за таквото издадено, односно изработено средство, помагало или санитарна справа.

14. Остварување на здравствената заштита на членовите на семејството на воените осигуреници здравствено осигурени според друг основ и регулирање на побарувањата за укажаните услуги**Член 66**

Членот на семејството на воениот осигуреник кој здравствено е осигурен според некој друг основ (член 14 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници), ако се определи да користи здравствена заштита во воена здравствена установа, здравствената заштита во таквата установа ја остварува на начинот пропишан со овој правилник.

Член 67

Почетокот и престанокот на привремената спременост за работа на член на семејството на воениот осигуреник од член 66 на овој правилник и медицинската рехабилитација, освен рехабилитацијата од член 41 став 4 на овој правилник, по предлог од воениот лекар поединец, се утврдува односно се остварува во постапката пропишана за осигурениците работници.

Член 68

Воената здравствена установа што му ја укажала здравствената заштита на член на семејството на воениот осигуреник од член 66 на овој правилник надоместокот на трошоците за таа заштита го остварува кај заедницата на здравственото осигурување на работниците кај која членот на семејството е здравствено осигурен.

Со спогодбата или со договорот склучен помеѓу надлежното санитарско одделение и заедницата на здравственото осигурување на работниците кај која е здравствено осигурен членот на семејството од член 66 на овој правилник, се регулира побарувањето за укажаните услуги во врска со остварувањето на здравствена заштита.

15. Надоместок на трошоците на цивилните здравствени установи за укажана здравствена заштита на осигурените лица**Член 69**

Надоместокот на трошоците на цивилните здравствени установи за укажаните здравствени услуги и за издадените лекови на осигурените лица го врши санитарското одделение или органот што тоа ќе го овласти на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на осигуреното лице, односно местото на службата на воениот осигуреник на кој му е укажана здравствената услуга.

Член 70

Надоместокот на трошоците од член 69 на овој правилник се врши според цените на здравствените услуги според кои се пресметуваат трошоците на здравствените услуги на осигурените лица кај заедницата на здравственото осигурување на работниците на подрачјето на кое се наоѓа цивилната здравствена установа што ја укажала здравствената услуга.

Член 71

Сите прашања во врска со надоместокот на трошоците за укажаните здравствени услуги на осигурените лица, се регулираат со договор или со договор склучен помеѓу цивилната здравствена установа и надлежното санитарско одделение, односно помеѓу републичките или покраинските заедници на здравствените работни организации и надлежното санитарско одделение.

II. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НАДОМЕСТОЦИ И ПОМОШТИ

1. Утврдување и евидентирање на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице

Член 72

Почетокот и престанокот на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице (член 56 став 1 точ. 2 и 5 на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници) го одредува воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта, односно военолечарска комисија независно од тоа кој лекар поединец ја предложил или одобрил привремената спреченост за работа.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, почетокот и престанокот на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице што се наоѓа на служба односно на работа во местото во кое нема воен лекар на трупна или гарнизонска амбуланта ги одредува или одобрува цивилниот лекар поединец.

Член 73

Утврдувањето на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице во случаите од член 30 став 1 точ. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници се врши врз основа на лекарскиот преглед и медицинската документација за здравствената состојба на воениот осигуреник односно на заболениот член на семејството. По исклучок, ако е тоа медицински оправдано, може да се врши само врз основа на медицинската документација.

Член 74

Почетокот и престанокот на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице ги евидентира воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта во книгата на амбулантните прегледи, односно во здравствениот картон што го води лекарот поединец и во здравствената книшка на воениот осигуреник.

Покрај евиденцијата од став 1 на овој член, во трупната или гарнизонската амбуланта се води и список на воените осигуреници — активни воени лица привремено спречени за работа.

Член 75

Воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта што ќе ја одреди привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице пополнува извештај за траењето на привремената спреченост за работа.

Во извештајот од став 1 на овој член се внесуваат личните податоци за воениот осигуреник, почетокот и причината на привремената спреченост за работа и шифрата на почетната дијагноза.

Ако воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта утврди дека престанала причината на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице, во извештајот го запишува датумот на престанокот на привремената спреченост за работа и шифрата на завршната дијагноза.

Шифрите на почетната и на завршната дијагноза се внесуваат во извештајот според Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините на смртта.

По престанокот на привремената спреченост за работа, воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта му дава извештај на воениот осигуреник — активно воено лице кој задолжително ѝ го предава на воената единица, односно на воената установа, државниот орган, организацијата на здружениот труд или на друга организација кај која е на служба односно на работа.

Член 76

Ако привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице трае подолго од 30 дена, воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта му го дава извештајот од член 75 на овој правилник на воениот осигуреник — активно воено лице за изминатите 30 дена.

Ако воениот осигуреник — активно воено лице се наоѓа на стационарно лекување во воена или цивилна здравствена установа, воениот лекар на трупна или гарнизонска амбуланта ѝ доставува извештај на воената единица или на воената установа односно на државниот орган, на организацијата на здружениот труд или на друга организација кај која воениот осигуреник — активно воено лице е на служба односно на работа, на нивно барање.

2. Пресметување на надоместокот на платата односно на личниот доход на воениот осигуреник — активно воено лице поради привремена спреченост за работа

Член 77

Организационата единица односно службеното лице што врши персонални работи во воената единица односно во воената установа на која ѝ се предадени извештаите за траењето на привремената спреченост за работа на воените осигуреници — активни воени лица, ѝ ги доставува тие извештаи до осмиот ден во месецот на организационата единица односно на службеното лице што ги врши финансиските работи за таа воена единица односно воена установа.

По примениот извештај, организационата единица односно службеното лице што ги врши финансиските работи го пресметува надоместокот на платата на самиот извештај.

Член 78

Ако надоместокот на платата се пресметува за одреден број денови во месецот, дневниот износ на надоместокот на платата се утврдува така што месечниот износ на платата се поделува со бројот 30.

Член 79

Извештаите за траењето на привремената спреченост за работа, на кои е извршено пресметувањето на надоместокот на платата, му се доставуваат на надлежниот сметководствен центар, односно на надлежното сметководство до дваесеттиот ден во месецот.

Врз основа на извештаите од став 1 на овој член, надлежниот сметководствен центар односно надлежното сметководство составува збиен список во кој ги внесува износите на надоместокот на платата за сите воени осигуреници — активни воени лица на кои им исплатува надоместок на платата. Така утврдениот вкупен износ на надоместокот на платата служи за намалување на основната за пресметување и плаќање на пропишаните придонеси на платите на воените осигуреници — активни воени лица и за утврдување на вкупниот износ на надоместокот на платата до 30 дена траење на привремената спреченост за работа.

На воените осигуреници — активни воени лица, што се на служба во воени единици или во воени установи, исплатата на надоместокот на платата во случај на привремена спреченост за работа ја врши воената единица односно воената установа надлежна за исплата на платата на активните воени лица.

Член 80

Пресметувањето и исплатата на надоместокот на личниот доход односно на платата на воениот осигуреник — активно воено лице на работа во државен орган, организација на здружениот труд или друга организација се вршат на начинот утврден за осигурените работници на работа во тој орган, односно организација.

Ако надоместокот на личниот доход односно на платата за време на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — активно воено лице ја пресметува и исплатува, врз основа на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници, државен орган, организација на здружениот труд или друга организација кај која воениот осигуреник — активно воено лице е на работа, исплатените износи што, според член 65 став 2 точка 2 од тој закон, паѓаат на товар на средствата на Фондот, на тие органи односно организации им ги надоместува надлежното санитарско одделение на чие подрачје се наоѓа органот односно организацијата кај која воениот осигуреник — активно воено лице е на работа или органот што тоа ќе го овласти.

Член 81

Одредбите на овој правилник со кој се регулира остварувањето на правата на надоместокот на платата односно на личниот доход и утврдувањето на привремената спреченост за работа не се однесуваат на воените осигуреници — корисници на паричен надоместок и воените пензионери.

3. Остварување на други надоместоци и помошти

Член 82

Воениот осигуреник — активно воено лице и членовите на неговото семејство остваруваат надоместок за патните трошоци, надоместок за потребните трошоци, посмртна помош и помош за опремање на новородено дете кај воената единица односно воената установа кај која воениот осигуреник — активно воено лице е на служба, односно кај која умрениот воен осигуреник — активно воено лице бил на служба.

Воениот осигуреник — активно воено лице кој е на работа кај државен орган, организација на здружениот труд или друга организација, како и членовите на неговото семејство, остваруваат надоместок на патните трошоци, надоместок на погребните трошоци, посмртна помош и помош за опремање на новородено дете кај командата на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа органот, односно организацијата кај која воениот осигуреник — активно воено лице е на работа.

Воениот осигуреник — активно воено лице и членовите на неговото семејство, кој е на служба односно на работа во странство, како и осигурените лица што се упатуваат на лекување во странство односно што се враќаат од лекување од странство, надоместок на патните трошоци, надоместок на погребните трошоци, посмртна помош и помош за опремање на новородено дете остваруваат кај воената единица, односно воената установа што ги упатила во странство.

Член 83

По исклучок од одредбите на член 82 од овој правилник, исплатата на надоместокот на патните трошоци на осигурените членови на семејството на воениот осигуреник — активно воено лице, кои поради преместување или школување немаат живеалиште во местото во кое воениот осигуреник — активно воено лице е на служба, врши воената единица односно воената установа кај која воениот осигуреник бил на служба пред преместувањето или упатувањето на школување, односно надлежната команда на гарнизонот на чие подрачје е живеалиштето на осигурениот член на семејството ако активното воено лице било на работа во државен орган, организација на здружениот труд или во друга организација.

Член 84

Воените осигуреници — корисникот на паричен надоместок и воениот пензионер, како и членовите на нивните семејства, правата на надоместоци и помошти од член 82 на овој правилник ги остваруваат кај командата на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа нивното живеалиште.

Надоместоците на патните трошоци во врска со упатувањето на лекување во странство односно враќање од лекување од странство, осигурените лица од став 1 на овој член ги остваруваат кај воената единица, односно воената установа што ги упатила во странство.

Член 85

Лицето што погребало осигурено лице во странство, освен лицата од чл. 82 до 84 на овој правилник, има право да го оствари надоместокот на погребните трошоци во височина на фактично потребните трошоци на закопот во земјата во која осигуреното лице умрело.

Надоместокот од став 1 на овој член го исплатува Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници во валутата на земјата во која осигуреното лице умрело, а според пресметковниот курс што важи на денот на смртта на осигуреното лице.

Член 86

На членовите на семејството на воениот осигуреник умрен во странство, освен оние од чл. 82 до 84 на овој правилник, ако воениот осигуреник до својата смрт ги издржувал, а тие заедно со воениот осигуреник престојувале во странство, им припаѓа посмртна помош во височината која би им припаѓала воениот осигуреник да умрел во Југославија.

Посмртната помош ја исплатува Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници во валутата на земјата во која умрел воениот осигуреник, а според пресметковниот курс што важи на денот на смртта на воениот осигуреник.

Член 87

За остварување на правата на надоместоците и помоштите се поднесува, и тоа:

1) за помош за опрема на новородено дете — потврда од лекарот дека породувањето ќе настане во рок од 30 дена, односно доказ за раѓањето на детето и за правото на таа помош (член 42 став 1 точка 3 и став 2 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници);

2) за надоместок на погребните трошоци и за посмртна помош — доказ за смртта на осигуреното лице, а за посмртна помош и доказ за издржувањето (член 47 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници);

3) за надоместок на патните трошоци — упатница (налог) за надоместок на патните трошоци што ја издава лекарот поединец, военолекарската комисија или здравствената установа при упатувањето во друго место заради остварување на здравствената заштита.

Член 88

Жалбата на осигурените лица на решенија за остварување на правата на надоместоци и помошти, изјавени во смисла на член 67 став 4 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници, командата на воената единица односно на воената установа на која тие и се врачени или доставени, непосредно ги доставува заедно со сите списи што се однесуваат на ожалбеното решение на Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници.

III. ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА

Член 89

Заради докажување на својството на осигурено лице и заради остварување на правата од здравственото осигурување, на осигурените лица им се издава здравствена книшка.

Здравствената книшка му се издава и на членот на семејството на воениот осигуреник што во смисла на член 14 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници се определил за користење здравствена заштита во воена здравствена установа.

На здравствената книшка на членот на семејството на воениот осигуреник од став 2 на овој член се назначува кај која заедница на здравственото осигурување работникот е осигурен.

Член 90

Здравствената книшка се користи со воената легитимација, односно со личната карта со која се утврдува идентитетот на осигуреното лице.

Здравствената книшка на дете се користи со воената легитимација односно со личната карта на родителите.

Член 91

Во итни случаи воениот лекар поединец или воената здравствена установа, односно цивилниот лекар поединец или цивилната здравствена установа не можат на осигуреното лице да му го ускратат укажувањето на здравствената заштита поради неможност веднаш да го докаже својството на осигурено лице со здравствената книшка.

Осигуреното лице што остварува здравствена заштита според став 1 на овој член е должно својството на осигурено лице да го докаже во рокот што ќе го одреди лекарот поединец или здравствената установа.

Член 92

Здравствената книшка му ја издава на воениот осигуреник — активно воено лице и на членовите на неговото семејство воената единица односно воената установа во ранг на полк (самостоен баталјон), на него рамна или повисока воена единица односно воена установа кај која воениот осигуреник е на служба.

На воениот осигуреник — активно воено лице кое е на работа кај државен орган, кај организација на здружениот труд или кај друга организација и на членовите на неговото семејство, здравствената книшка им ја издава командата на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа органот односно организацијата во која воениот осигуреник — активно воено лице се наоѓа на работа.

На воените осигуреници — на корисникот на паричен надоместок и на воениот пензионер, како и на членовите на нивните семејства, здравствената книшка им ја издава командата на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на корисникот на паричниот надоместок односно на воениот пензионер.

Член 93

Здравствената книшка се издава на барање на воениот осигуреник или на членот на неговото семејство.

Издавањето на здравствените книшки го евидентира воената единица односно воената установа во уписникот на предметите на управната постапка поведена по барање на странката. Бројот под кој е евидентирана здравствената книшка се запишува во здравствената книшка.

Член 94

За лицето на кое не му е издадена здравствена книшка на негово барање за него или за член на неговото семејство, командата на воената единица односно на воената установа надлежна за издавање на здравствените книшки е должна да донесе писмено решение.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба непосредно на Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници.

Член 95

Здравствената книшка на воениот осигуреник — активно воено лице се завсрува во случај на промена на местото на службата.

Здравствената книшка на воениот осигуреник — корисник на паричен надоместок и на воениот пензионер се заверува во случај на промена на живеалиштето.

Здравствената книшка на осигурениот член на семејството на воениот осигуреник се заверува на почестокот на календарската година за тековната година.

Заверувањето на здравствената книшка го врши воената единица, односно воената установа надлежна за издавање на здравствената книшка.

Член 96

Здравствената книшка во која нема слободен простор за запишување на податоци или која е оштетена, се заменува со нова на барање на осигуреното лице.

Член 97

Осигуреното лице што ќе ја загуби здравствената книшка или на друг начин ќе остане без неа, е должно во рок од 8 дена од денот на исчезнувањето односно на загубата на здравствената книшка тоа да ѝ го пријави на надлежната воена единица односно на воената установа, која ќе му издаде нова здравствена книшка.

Член 98

За секоја издадена здравствена книшка се наплатува паричниот износ утврден на здравствената книшка.

Член 99

Воениот осигуреник е должен настанатите промени што повлекуваат престанок на правата на здравственото осигурување веднаш да ѝ ги пријави на воената единица односно на воената установа надлежна за издавање на здравствените книшки и да ѝ ја предаде својата здравствена книшка или здравствената книшка на осигурениот член на семејството на кој му престанало правото на здравственото осигурување.

Воената единица односно воената установа запишува во здравствената книшка дека на осигуреното лице му престанало својството на осигурено лице и дека здравствена заштита не може да остварува на товар на Фондот, и му ја враќа на осигуреното лице.

Член 100

Здравствените книшки им се издаваат на осигурените лица на обрасците VSO/Zdr-2 и VSO/Zdr-3, кои се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 101

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот за остварување на правата од здравственото осигурување на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/72), како и сите прописи што се во спротивност со одредбите на овој правилник.

Член 102

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Р. в. п. бр. 32
10 јуни 1974 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за народна
одбрана
генерал-полковник,
Милеш Шумоња, с. р.

(Четврта внатрешна страна)

ВАКЦИНИРАЊЕ И РЕВАКЦИНИРАЊЕ

Датум	Назив на вакци- ната	Резул- тат	Потпис на лека- рот и печат на у- становата

(Петта до осма внатрешна страна)

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Заклучок: _____ Датум: _____

(Потпис на лекарот)

(Деветта до триесет и осма внатрешна страна)

АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ

(назив на амбулантата) (број на евиденцијата и датум)

Дг:

Привремена спреченост за
работа од — до — 19— г. _____

(потпис на лекарот)

(назив на амбулантата) (број на евиденцијата и датум)

Дг:

Привремена спреченост за
работа од — до — 19— г. _____

(потпис на лекарот)

(Триесет и деветта до педесетта внатрешна страна)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Штембил _____

Закажана контрола — 19— година

Наод и упатство за лекување од страна на
лекарот специјалист:

(потпис на лекарот специјалист)

(Седумдесет и прва и седумдесет и втора внатрешна страна)

На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____
На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____
На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____
На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____

(Седумдесет и трета внатрешна страна)

У П А Т С Т В О

ЗА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КНИШКА

Со здравствената книшка се докажува својството на осигурено лице.

Имателот на здравствената книшка е должен да ја чува здравствената книшка зашто врз основа на неа и со воената легитимација — личната карта може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да се користи здравствена заштита само во итни случаи.

На осигуреното лице здравствената книшка му ја издава воената единица, односно воената установа.

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на промена на местото на службата или на живеалиштето на воениот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на воениот осигуреник во почетокот на календарската година. Заверувањето на книшките го врши воената единица или воената установа надлежна за издавање на здравствените книшки.

Носителот на осигурувањето е должен да ѝ ги пријави на воената единица, односно на воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки сите промени што се од влијание врз користењето на правата од здравственото осигурување, во рок од 8 дена од денот на настанатата промена, и тоа:

- промена на името или презимето;
- воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособност за стопанисување користел право на здравственото осигурување;
- престанок на школувањето на децата;
- промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствената книшка би го изгубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурувањето на воените осигуреници.

(Четврта страна на кориците)

ЦЕНА 4.— ДИН.

(Прва страна на кориците)

Образец VSO/Zdr-3

**ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО НА ВОЕН
ОСИГУРЕНИК**

(Втората страна на кориците останува празна)

(Прва внатрешна страна)

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВО-
ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Рег. број _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Матичен број

**ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО НА ВОЕН
ОСИГУРЕНИК**

(Назив на установата-единицата што ја издала книшката)

(датум на издавањето
и број)

(Потпис на овластеното
лице)

Важи само со личната карта

Бр. _____

(Втора внатрешна страна)

Податоци за осигурено лице	Презиме _____	
	Име _____	
	Датум на раѓањето _____ роднинство _____	
	Крвна група _____ RH _____	
Место на постојаниот престој, улица и број	1 _____ (место)	_____ (улица и број)
	2 _____ (место)	_____ (улица и број)
	3 _____ (место)	_____ (улица и број)
	4 _____ (место)	_____ (улица и број)
	5 _____ (место)	_____ (улица и број)
	6 _____ (место)	_____ (улица и број)
Податоци за воен ниот осигуреник (носител на осигурувањето)	Презиме _____	
	Име _____	

(Трета внатрешна страна)
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

(Преосетливост на лекови, вакцини, серуми и др.)

(Четвърта вътрешна страна)

ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРУМИТЕ		
Назив на серумот	Датум	Потпис на лекарот и печат на установата

[illegible]

(Петта до триесет и четврта внатрешна страна)
АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ

(назив на амбулантата) (број на евиденцијата и датум)

Дг:

(Потпис на лекарот)

(назив на амбулантата) (број на евиденцијата и датум)

Дг:

(Потпис на лекарот)

(Триесет и петта до четириесет и шеста внатрешна страна)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Штембил	Закажана контрола — 19— година
Наод и упатство за лекување од страна на лекарот специјалист:	
(Потпис на лекарот специјалист)	

Четириесет и седма и четириесет и осма внатрешна страна)

СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ

[illegible]

(Четириесет и деветта до педесет и втора вътрешна страна)

ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА

This image shows a completely blank white page enclosed by a thick black rectangular border. There are no markings, text, or illustrations on the page surface.

(Педесет и трета и педесет и четврта внатрешна страна)

РАДИОФОТОГРАФСКИ НАОД

(Педесет и петта и педесет и шеста внатрешна страна)

ИЗДАДЕНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА — САНИТАРНИ СПРАВИ

Број и датум на налогот	Вид помагало — справа	Потпис и печат

(Педесет и седмата до шеесет и четвртата внатрешна страна остануваат празни)

(Шеесет и петта до шеесет и осма внатрешна страна)

ВАЖИ ЗА 19— ГОДИНА	
Носителот на осигурувањето е на служба во Воената пошта: _____	
Место во кое сопственикот на книшката постојано престојува: _____	
М.П.	
Датум _____	(Потпис на овластеното лице)
ВАЖИ ЗА 19— ГОДИНА	
Носителот на осигурувањето е на служба во Воената пошта: _____	
Место во кое сопственикот на книшката постојано престојува: _____	
М.П.	
Датум _____	(Потпис на овластеното лице)
ВАЖИ ЗА 19— ГОДИНА	
Носителот на осигурувањето е на служба во Воената пошта: _____	
Место во кое сопственикот на книшката постојано престојува: _____	
М.П.	
Датум _____	(Потпис на овластеното лице)

(Шеесет и деветта внатрешна страна)

У П А Т С Т В О
НА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КНИШКА
Со здравствената книшка се докажува својството на осигурено лице.
Имателот на здравствената книшка е должен да ја чува здравствената книшка зашто врз основа на неа и со личната карта може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да се користи здравствена заштита само во итни случаи.
На осигуреното лице здравствената книшка му ја издава воената единица односно воената установа.
Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на промена на местото на службата или на живеалиштето на воениот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на воениот осигуреник во почетокот на календарската година. Заверувањето на книшките го врши воената единица или воената установа надлежна за издавање на здравствените книшки.
Носителот на осигурувањето е должен да ѝ ги пријави на воената единица односно на воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки, сите промени што се од влијание врз користењето на правата од здравственото осигурување, во рок од 8 дена од денот на настанатата промена, и тоа:
— промена на името или презимето;
— воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособноста за стопанисување користел право на здравственото осигурување;
— престанок на школувањето на децата;
— промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствената книшка би го изгубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурувањето на воените осигуреници.

(Четврта страна на кориците)

ЦЕНА 4 — ДИН.

566.

Врз основа на член 29 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО СТРАНСТВО

I. КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на користење и остварување на здравствената заштита во странство и постапката за упатување на лекување во странство на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства (во понатамошниот текст: осигурените лица) врз товар на средствата од Фондот за здравствено осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Фондот).

Член 2

Здравствената заштита во странство им ја обезбедува на осигурените лица военото пратеништво во односната земја.

Ако во односната земја нема воено пратеништво, користењето на здравствената заштита им се обезбедува на осигурените лица на начин на кој во таа земја ја користат здравствената заштита осигурениците-работници на Југославија.

2. Претходна постапка во Југославија

Член 3

Здравствената заштита во странство можат да ја користат осигурените лица ако пред нивното праѓање во странство е утврдено:

- 1) дека не боледуваат од акутно заболување;
- 2) дека не постои нарушување во нивната здравствена состојба што би обусловило потреба од лекарска помош;
- 3) дека не боледуваат од хронични или други болести поради кои е потребно подолго или постоејќо лекување и постојан лекарски надзор.

По исклучок од став 1 на овој член, воените осигуреници што патуваат во странство како членови на воени или други делегации, можат да ја користат здравствената заштита во странство и без претходно утврдување на нивната здравствена состојба пред праѓањето во странство.

За осигурените лица кои заминуваат во земја, односно подрачје во кое климата се разликува битно од климата во Југославија, потребно е да се утврди дека тие лица можат без штета за здравјето да ги поднесуваат изменетите климатски услови.

Член 4

Начинот на давање оценка и мислење за здравствената состојба на осигуреното лице од член 3 ст. 1 и 3 на овој правилник го одредува организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работи на санитетското обезбедување.

Во оценката и мислењето за здравствената состојба на осигуреното лице мора изречно да се наведе дали постојат пречки во смисла на член 3. ст. 1 и 3 на овој правилник.

3. Обезбедување користење на здравствената заштита

Член 5

Користењето на здравствената заштита во странство врз товар на Фондот им го обезбедува на осигурените лица военото пратеништво на подрачјето на својата надлежност, на еден од следните начини:

- 1) со осигурување кај органите, установите или друштвата, што го спроведуваат здравственото осигурување во односната земја;
- 2) преку договор што дипломатските или конзуларните претставништва на Југославија го склучуваат со соодветните јавни здравствени установи односно со лекари по општа практика и лекари специјалисти во односната земја;
- 3) со одредување лекари и здравствени установи во односната земја кај кои можат да се лекуваат осигурените лица според својот слободен избор.

При изборот на начинот за обезбедување користење на здравствената заштита во смисла на став 1 на овој член, военото пратеништво првенствено ќе ги зема предвид јавните здравствени установи (клиники, болници, поликлиники, амбуланти) и ќе води сметка за потребата од обезбедување ефикасна здравствена заштита и за рационалното трошење на средствата од Фондот.

Член 6

Во земјите со кои Југославија склучила спогодба (конвенција) за социјално осигурување или спогодба за заемно бесплатно лекување на одредени категории осигуреници, на осигурените лица им се обезбедува користење на здравствената заштита на начинот предвиден со спогодбата.

Член 7

Обезбедувањето користење на здравствената заштита на воените осигуреници — активни воени

лица што се наоѓаат на школување или стручно усовршување во странство се утврдува со договорот за упатување активни воени лица на школување или стручно усовршување.

Член 8

Военото пратеништво ја известува Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Стручната служба) за начинот на кој е обезбедено користењето на здравствената заштита на осигурените лица на подрачјето на неговата надлежност и за условите за користење на таа заштита.

4. Начин на користење на здравствената заштита

Член 9

Заради користење на здравствената заштита, осигуреното лице се обврзува до военото пратеништво кое му издава упат за лекар, односно за здравствена установа (во понатамошниот текст: упатот).

Упатот се издава со важење од 30 дена, според образецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Одговорното лице во военото пратеништво пред да го издаде упатот утврдува дали лицето што му се обврзува има право да ја користи здравствената заштита во странство врз товар на Фондот (член 28).

Член 10

Ако осигуреното лице се наоѓа на болничко лекување во странство, военото пратеништво веднаш ја известува за тоа Стручната служба.

Кон извештајот од став 1 на овој член, военото пратеништво доставува:

- 1) наод и мислење за потребата од лекување, што го издаде здравствената установа во која се наоѓа на лекување осигуреното лице;
- 2) мислење на здравствената установа од точка 1 на овој став за можноста за пренесување на болниот на лекување во Југославија, со оглед на неговата здравствена состојба;
- 3) мислење на военото пратеништво за целесообразноста за испраќање на болниот од странство на болничко лекување во Југославија, со оглед на оддалеченоста;
- 4) други податоци потребни за решавање за натамошното задржување на болниот на болничко лекување во странство.

Член 11

Стручната служба без одлагање ги доставува до Главната военолекарска комисија документацијата и податоците од член 10 на овој правилник која ја цени можноста, односно целесообразноста за испраќање на болниот од странство на болничко лекување во Југославија во смисла на член 60 став 1 точка 2 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Законот).

Ако Главната военолекарска комисија утврди дека е можно и целесообразно осигуреното лице да се испрати од странство на болничко лекување во Југославија, ќе го одреди видот на превозното средство со кое болниот треба да се испрати од странство во Југославија, зависно од неговата здравствена состојба и оддалеченоста.

Оценката во смисла на ст. 1 и 2 на овој член Главната военолекарска комисија ја доставува до Стручната служба.

Член 12

Превенција, нега и лекување на заби и уста осигурените лица користат во странство на начинот предвиден за другите видови здравствена заштита (чл. 5, 6 и 7).

Член 13

Осигурените лица можат во странство да користат забно-техничка помош (наместување забни крунички и мостови) и забно-протетички средства, односно да набавуваат протези, ортопедски и други помагала или помошни и санитарни справи врз товар на Фондот само по претходно одобрение од Стручната служба.

Барањето за одобрение заради користење забно-техничка помош и забно-протетички средства, како и барањето за набавка на протези, ортопедски и други помагала или помошни и санитарни справи, го поднесува воениот осигуреник за себе и за членовите на своето потесно семејство до Стручната служба, преку военото пратеништво.

Член 14

Во барањето од член 13 став 2 на овој правилник воениот осигуреник наведува дали пред тоа тој или членот на неговото потесно семејство за кого бара одобрение веќе користел забно-техничка помош или забно-протетички средства, односно набавил протеза, ортопедско или друго помагало, помошна или санитарна справа врз товар на Фондот, од кој вид и кога.

Кон барањето се прилагаат:

- 1) упатот (член 9) што го пополнило и заверило военото пратеништво, со потребни податоци;
- 2) наодот на лекар;
- 3) спецификацијата на претсмектата на трошоците, односно цената на набавката.

Кон барањето за набавка на протези, ортопедски и други помагала или помошни и санитарни справи потребно е лекарот кон дијагнозата да ги наведе и причините поради кои се препорачува протезата, ортопедското или друго помагало, помошната или санитарната справа, а ако е во прашање набавка на очила — и диоптријата на стаклата и видот на очилата.

Член 15

По исклучок, осигурените лица, во итни или други медицински оправдани случаи, можат да поправаат во странство опитетени забни крунички, забни мостови или забна протеза, како и протези, ортопедски и други помагала или помошни и санитарни справи и без претходно одобрение од Стручната служба на начинот одреден во чл. 5, 6 и 7 на овој правилник.

Дали е во прашање итен или друг медицински оправдан случај од став 1 на овој член цени дополнително надлежната нижа военолекарска комисија.

Ако надлежната нижа военолекарска комисија утврди дека е во прашање итен или друг медицински оправдан случај, на осигуреното лице му се надоместуваат трошоците за услугите извршени во врска со остварувањето на здравствената заштита во височина на трошоците што би настанале да се тие услуги извршени на начинот предвиден во член 13 на овој правилник.

Кон барањето за надоместок на трошоците од став 3 на овој член мора да се поднесе документацијата предвидена во член 14 на овој правилник.

Член 16

Кога Стручната служба ќе прими барање од осигуреното лице за одобрение заради користење забно-техничка помош или забно-протетички средства, набавка на протеза, ортопедски или други помагала, помошни или санитарни справи, со потребна документација од член 14 на овој правилник ќе утврди:

- 1) дали осигуреното лице за кое се бара одобрението ги исполнува условите пропишани за користење на односниот вид здравствена заштита (причина за престојот во странство, време на престојот во странство и др.);

2) дали се исполнети условите одредени со посебни прописи за индикациите, стандардите и роковите на траење за видот на здравствената заштита чие користење се бара.

Ако се исполнети сите пропишани услови, Стручната служба, без одлагање, ќе го одобри користењето на односниот вид здравствена заштита или услуга извршена во врска со остварувањето на здравствената заштита врз товар на Фондот.

Член 17

Осигуреното лице што без претходно одобрение од Стручната служба користело некој вид здравствена заштита или услуга во врска со остварувањето на здравствената заштита за чие користење е потребно такво одобрение, може дополнително да поднесе барање за надоместок на трошоците што се плаќаат во динари а во височина на трошоците за таков вид здравствена заштита, односно услуга да е таа користена во Југославија.

За дадените одобренија за користење на здравствената заштита во странство и за надоместокот на трошоците по дополнително поднесените барања, Стручната служба води посебна евиденција.

Член 18

Ако воениот осигуреник од член 23 став 1 и член 24 на Законот што е упатен во странство заради иколување или стручно усовршување подолго од 6 месеци, како и член на потесно семејство на воениот осигуреник од член 23 став 2 точка 1 на Законот, здравствената заштита во странство ја користи кај други здравствени установи, односно лекари, а не кај здравствените установи и лекарите што се одредени со овој правилник, трошоците на така користена здравствена заштита и услуги во странство паѓаат врз товар на Фондот, но само до височината што би настанала да го користело осигуреното лице таквиот вид здравствена заштита, односно извршена услуга во врска со остварувањето на здравствената заштита, на начинот предвиден во чл. 5, 6 и 7 на овој правилник.

Член 19

За давање лекарска оценка и мислење за здравствената состојба на осигурено лице во постапката кај Стручната служба по барање за остварување на правата на здравствена заштита, надлежна е военолекарската комисија со седиште во Белград.

II. УПАТУВАЊЕ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 20

Осигурени лица можат да се упатат на лекување во странство ако е во прашање болест која не може да се лекува во Југославија, а во земјата во која се упатува осигуреното лице постои можност за лекување, односно за медицинско испитување и утврдување на таква болест.

Член 21

Постапката за упатување осигурено лице на лекување во странство се поведува на барање што воениот осигуреник го поднесува за себе или за осигурен член на своето семејство, односно на предлог од здравствената установа кај која се лекува осигуреното лице.

Барањето, односно предлогот од став 1 на овој член се доставува до Стручната служба.

Член 22

Во постапката по повод барање, односно предлог за упатување осигурено лице на лекување во странство, Стручната служба прибавува оценка и

мислење од Главната воена лекарска комисија.

Главната военолекарска комисија при давањето на оценката и мислењето од став 1 на овој член утврдува:

1) дали се исцрпени сите можности за лекување на осигуреното лице во Југославија;

2) во која воена или друга здравствена установа во Југославија треба да се упати осигуреното лице и кои мерки треба да се преземат заради лекување ако не се исцрпени сите можности за лекување во Југославија;

3) дали постои можност за лекување во некоја странска здравствена установа и во која, каков успех може да се очекува од лекувањето и колку треба да трае тоа лекување — ако се исцрпени сите можности за лекување на осигуреното лице во Југославија;

4) начинот на испраќање на осигуреното лице на лекување во странство.

Член 23

Со решението за упатување осигурено лице на лекување во странство (член 25) ќе се одредат местото и здравствената установа во која се упатува осигуреното лице, траењето на лекувањето, начинот на испраќањето на осигуреното лице и др.

Организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работи на санитетското обезбедување ја одредува воената здравствена установа која ќе преземе потребни мерки заради упатување на осигуреното лице на лекување во странство, како и заради враќање на таквото лице од странство.

Ако барањето, односно предлогот за упатување осигурено лице на лекување во странство не биде усвоен, со решението со кое се одбива барањето, односно предлогот се одредуваат мерките што треба да се преземат за лекување во Југославија, како и воената или друга здравствена установа во Југославија во која треба да се упати осигуреното лице по оценка и мислење од Главната военолекарска комисија ако постои можност за лекување во таа здравствена установа.

Член 24

Ако траењето на лекувањето што е одредено во решението од член 23 став 1 на овој правилник треба да се продолжи врз основа на образложен предлог од странската здравствена установа во која се наоѓа на лекување осигуреното лице, Стручната служба ќе побара мислење за тоа од Главната военолекарска комисија пред да го донесе решението за продолжување на лекувањето во странство.

Член 25

Решението за задржување на осигуреното лице на болничко лекување во странство, односно за испраќање и пренесување на тоа лице на лекување во Југославија, решението за упатување на осигуреното лице на лекување во странство и решението за продолжување на лекувањето на осигуреното лице упатено на лекување во странство, ги донесува Стручната служба.

Соодветното решение од став 1 на овој член се доставува до осигуреното лице, до надлежното воено пратеништво и до организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работи на санитетското обезбедување.

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ

1. Исплата на трошоците за користење здравствена заштита во странство

Член 26

Трошоците за користење здравствена заштита на осигурените лица (член 2 став 1) ги исплатува

во странство военото претставништво од средства-та одобрени за редовна дејност.

Трошоците за користење здравствена заштита во странство на осигурените лица во случајот од член 2 став 2 на овој правилник ги исплатува организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работи на санитетското обезбедување.

Член 27

Паричната документација по која се исплатени трошоците за користење здравствена заштита во странство, военото пратеништво ги доставува, три-месечно на рефундација до организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работи на санитетското обезбедување.

2. Докажување на својство на осигурено лице

Член 28

Правото да користат здравствена заштита во странство осигурените лица го докажуваат со потврда за правото на користење здравствена заштита во странство (во понатамошниот текст: потврда), според образецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 29

На осигурените лица од чл. 23 и 24 на Законот потврдата им ја издава воената единица или воената установа што го упатува воениот осигуреник во странство.

На осигурените лица од член 25 на Законот потврдата им ја издава командата на гарнизонот на чија територија тие лица имаат живеалиште.

Член 30

Ако осигуреното лице не прибавило потврда пред поаѓањето во странство, а военото пратеништво поради настанатата потреба од користење здравствена заштита на тоа лице во странство бара таква потврда, воената единица или воената установа, односно командата на гарнизонот од член 29 на овој правилник ќе ја достави веднаш до пратеништвото бараната потврда, односно ќе го извести военото пратеништво дека тоа осигурено лице нема право на здравствена заштита во странство.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за користење во странство на правата од здравственото осигурување на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства („Службен воен лист“, бр. 15/72).

Член 32

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 33
10 јуни 1974 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за народна
одбрана
генерал-полковник,
Милош Шумоња, с. р.

ПОТВРДА

ЗА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

ЗА ОСИГУРЕНИКОТ

Образец VSO/Zdr-4

Презиме _____

Име _____

Датум на раѓањето _____

Според патната исправа бр. _____ издадена од _____ на _____ 19____ година
заминува во _____ по
службена-приватна работа.

Престојот во странство ќе трае од _____ 19____
година до _____ 19____ година.

Именуваниот има право да користи:

— здравствена заштита само за првите три месеци престој во странство, и тоа во случај на потреба од неопходна лекарска помош;

— за првите шест месеци престој во странство — здравствена заштита само во случај на потреба од неопходна лекарска помош а по истекот на шест месеци — полна здравствена заштита;

— полна здравствена заштита од првиот ден на престојот во странство.

Потврдата важи до _____ 19____ година.

М. Р.

(датум)

(потпис)

ПОТВРДА

ЗА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

ЗА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТЕОТО

Образец VSO/Zdr-5

Презиме _____

Име _____

брачен другар — ќерка — син — родител _____

(презиме и име на осигуреникот)

Датум на раѓањето _____ патна
исправа бр. _____ издадена од _____
заминува во _____

со осигуреникот — по
приватна работа.

Именуваниот има право да користи:

— здравствена заштита само за првите три месеци престој во странство, и тоа во случај на потреба од неопходна лекарска помош;

— за првите шест месеци престој во странство — здравствена заштита само во случај на потреба од неопходна лекарска помош а по истекот на шест месеци — полна здравствена заштита;

— полна здравствена заштита од првиот ден на престојот во странство.

Потврдата важи до _____ 19____ година.

М. Р.

(датум)

(потпис)

Образец VSO/Zdr-6
(големина 210 × 297 mm)

УПАТ ДО ЛЕКАР

Презиме и име _____
Бара здравствена заштита за себе — за член на своето потесно семејство: брачен другар, син, ќерка¹⁾ роден-а на _____ 19____ година.

М.П.

(место и датум)

(потпис)

НАОД ОД ЛЕКАР

Анамнеза: _____
Дијагноза: _____
Интервенција: _____
Терапија: _____
Упатен до лекар специјалист: _____
Преглед и лекување извршени во деновите: _____

ТРОШОЦИ

За првиот преглед _____
За прегледите во деновите: _____
За интервенции (да се наведат кои) _____

За лабораториски прегледи, анализи и др.
(да се наведат кои) _____

Наплатено

Вкупно: _____

(место и датум)

(потпис на лекарот)

¹⁾ непотребното да се прецрта

Образец VSO/Zdr-7
(големина 210 × 297 mm)

1. страна

УПАТ ДО ЗАВОЛЕКАР

Презиме и име _____
Бара забно-протетичка помош за себе — за член на своето потесно семејство: брачен другар, син, ќерка¹⁾ роден-а на _____ 19____ година.


М.П.

(место и датум)

(потпис)

НАОД ОД ЗАВОЛЕКАР СО ПРЕТСМЕТКА НА ТРОШОЦИТЕ


1. Состојба на забите по извршената санација



Забелешка: Осигуреното лице е должно да побара лекарот во горната шема на забите да ги означите сите заби што недостигаат (знакот X) и сите пломбирани заби (знакот R).

II. Потребни забно-протетички средства

Вид работи:



Забелешка: Осигуреното лице е должно да побара лекарот да ги вврта во горната шема на забите потребните забно-протетички средства (крунички, мостови, протези и др.), како и да даде потполен опис на секоја одделна работа, со видот на материјалот што ќе биде употребен.

¹⁾ непотребното да се прецрта

2. страна

III. Претсметка на трошоците

Реден број	Вид забно-протетичко средство	Вид материјал	Цена		Вкупно
			за работа	за материјал	
1	Соло круничка				
2	Леана плomba (инлеј)				
3	Неподвижна протеза (мост):				
	— членови на мост				
	— забни носачи				
4	Подвижна протеза (број заби)				
5	Привремена протеза (број заби)				
6	Кукичка во протеза (вид и број)				
7					
8					
Вкупно:					
(место и датум)			(потпис на лекарот)		

Забелешка: Осигуреното лице е должно да побара лекарот да ги внесе во претсметката на трошоците потребните податоци за видот на забнопротетичкото средство, видот на материјалот и цената. Како стандардни материјали од кои можат да се изработуваат забно-протетички средства врз товар на средствата од Фондот за здравствено осигуру-

вање на воените осигуреници се сметаат следните материјали: 1) за изработка на крупички и неподвижни протези (мостови) — полублагородни легури (ауроал, паладор и сл.) и акрилат; 2) за изработка на забни фасети — акрилат и порцелан; 3) за изработка на подвижни протези — акрилат, каучук и полублагородни легури; 4) за изработка на скелетирани протези — легури од хром — кобалт — молибден и сл. Ако како материјал за изработка на забно-протетичко средство се употреби благороден метал (злато, платина), осигуреното лице е должно да побара лекарот во претсметката на трошоците да ја даде цената за стандардниот материјал зашто врз товар на средствата од Фондот за здравствено осигурување на воените осигуреници можат да им се обезбедуваат на осигурените лица само забно-протетички средства изработени од стандарден материјал.

3. страна

Врз основа на член — од Правилникот за начинот на користење и остварување на здравствената заштита на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства во странство молам одобрение за користење забно-техничка помош и забно-протетички средства врз товар на средствата од Фондот за здравствено осигурување на воените осигуреници за себе — за член на своето семејство: брачен другар, син-керка¹⁾

Во прилог го доставувам упатот до забележар и наодот од забележар со претсметката на трошоците. Изјавувам дека не сум — сум дека мојот — јата (брачен другар, син, керка¹⁾) не-користел забно-техничка помош и забно-протетички средства врз товар на средствата од Фондот за здравствено осигурување на воените осигуреници, и тоа:

(опис на користењето на помошта или средството со датумот на одобрувањето за користење)

(датум и место)

(осигуреник-подносител на барањето)

¹⁾ непотребното да се прецрта

567.

Врз основа на член 20 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ ЗА ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА И ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ ГЛАСЕН ГОВОР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се одредуваат индикациите, стандардите за материјали и роковите за траење за очни помагала, слушни помагала и помагала за овозможување гласен говор, што на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства (во понатамошниот текст: осигурените лица) им се обезбедуваат врз товар на средствата од Фондот за здравствено осигурување на воените осигуреници.

Член 2

На осигурените лица им се обезбедуваат следните видови помагала:

А. Очни помагала:

1) очила:

- со стакла во диоптрии;
 - со млечни стакла;
 - со темни стакла без диоптрии;
 - со темни стакла во диоптрии;
 - со темни стакла од пластична маса;
 - со бифокални стакла;
 - со специјален систем на леќи (телескопски очила);
 - со темни стакла без диоптрии, со стенопеичен отвор и со заштита отстрана (Lochbrille);
- 2) контактни стакла
- 3) очни протези;
- 4) очни преврски;
- 5) метални таблаци за пишување со Брасовото писмо;

Б. Слушни помагала:

- слушен апарат (амплификатор);

В. Помагала за овозможување гласен говор:

- апарат за овозможување гласен говор (вештачки грклан врз основа на електричен вибратор — мегафон).

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

А. Очни помагала

Член 3

Очила со стакла во диоптрии добива осигуреното лице за корекција на острината на видот на далечина и близина во случај на аметропија или презбиопија.

Очила со млечни стакла добива осигуреното лице што има диплопија и монокуларна афакија, во случај на анизоконија.

Очила со темни стакла без диоптрии добива осигурено лице во случаи:

- 1) на нагрдување на надворешните делови од окото;
- 2) на хронични рецидивирачки кератоконјунктивити;
- 3) на заболување на предниот сегмент на окото поради склерит, кератит, ирит и иридоциклит;
- 4) на заболување на очното дно или очниот нерв поради хориоидит, хориоретинит, ретинит, неврит, невротетинит, атрофија на очниот нерв и аблација на ретината;
- 5) по интраокуларни операции (катаракта, глауком, вадење странско тело од око и сл.), ако настала компликација по операцијата — ирит, хеморагија (крвавење) во стакловидното тело на окото и сл.

Очила со темни стакла без диоптрии и со заштита отстрана, со стенопеичен отвор или без него, добива осигуреното лице во случаи на:

- 1) аблација на ретината;
- 2) крвавење во стакловидното тело на окото;
- 3) хроничен пролетен катар на врзниците (Conjunctivitis vernalis).

Член 4

Очила со темни стакла во диоптрии, покрај очилата од член 3 став 1 на овој правилник, добива осигуреното лице кај кое, покрај заболувањата од член 3 став 1 на овој правилник, постои истовреме-

но и некое од заболувањата наведени во член 3 ст. 3 и 4 на овој правилник.

Осигуреното лице што добива очила со темни стакла во диоптрии од став 1 на овој член не добива очила со обични темни стакла.

Очила со темни стакла од пластична маса добива слепо осигурено лице.

Член 5

Очила со бифокални стакла добива воениот осигуреник кај кого, поради видот на работата што ја врши редовно, постои неопходна потреба од истовремена корекција на острината на видот на близина и на далечина.

Член 6

Очила со специјален систем на леќи (телескопски очила) добива осигуреното лице со слаб вид од висок степен, на кое острината, односно јачината на видот на обете очи не може да се подобри со обични стакла за корекција во смисла на чл. 3 и 4 од овој правилник и кај кое со носењето на вакви очила, според мислењето од клиника за очни болести, се постига половина од нормалната острината на видот и овозможува вршење работи на занимањето.

Член 7

Контактни стакла добива осигуреното лице во случаи на:

- 1) кератоконус;
- 2) монокуларна (унилатерална) афакија (*Arphakia unilateralis*) кога на другото око леќата е провидна;
- 3) анизометропија поголема од 3 диоптрии и потреба од стереоскопски вид во врска со занимањето;
- 4) аметропии поголеми од 8 диоптрии без астигматизам и комбинирани со астигматизам;
- 5) аметропии поголеми од 5 диоптрии комбинирани со астигматизам со рефракција на помал меридијан над 5 диоптрии, ако разликата помеѓу меридијаните е поголема од 3 диоптрии;
- 6) обострани афакии.

Контактни стакла во случаите од став 1 на овој член добива осигуреното лице ако здравствената установа што се специјализирала за примена на контактни стакла ќе утврди дека осигуреното лице подиссува носење на такви стакла.

Член 8

Очна протеза добива осигуреното лице, и тоа:

- 1) полна — во случај на анофталмус;
- 2) лушпеста — во случај на делумно отстранување или атрофија на очното јаболче;
- 3) орбитална — ако покрај недостаток на очно јаболче постои и нагдување на надворешните делови од окото;
- 4) со вграден магнет — ако по енуклеација на очното јаболче е ставен акриличен имплантант со магнет.

Очна преврска добива осигуреното лице во случај на нагдување на окото.

Метални таблци за пишување со Браевото писмо добива слепо осигурено лице.

Член 9

Рамките за очила што им се обезбедуваат на осигурените лица се изработуваат од пластична маса, со тоа што крилцата на рамките мораат да бидат зајакнати со арматура од метал.

Очните протези се изработуваат од пластична маса, стакло, порцелан или од некоја друга материја погодна за овој вид помагала.

Ако стандардната форма и големина на очната протеза не им одговараат на формата и големината на конјунктивалната вреќичка, се изработува очна протеза по мера.

Член 10

Роковите за траење на очните помагала изнесуваат:

- 1) за рамки за очила:
 - за осигурените лица — деца до 7 години возраст — 12 месеци;
 - за осигурените лица — деца над 7 до 16 години возраст и слепи лица — 18 месеци;
 - за другите осигурени лица — 30 месеци;
2. за стакла во диоптрии:
 - за осигурените лица — деца до 7 години возраст — 12 месеци;
 - за осигурените лица — деца над 7 до 16 години возраст — 18 месеци;
 - за другите осигурени лица 30 месеци;
- 3) за млечни стакла — 30 месеци;
- 4) за темните стакла во диоптрии важат истите рокови како и за обичните стакла во диоптрии;
- 5) за темни стакла без диоптрии за осигурените лица — деца до 16 години возраст — важат роковите за траење како и за стаклата во диоптрии, а за осигурените лица над 16 години возраст — 36 месеци;
- 6) за темни стакла од пластична маса што се пропишуваат за слепи лица — 18 месеци;
- 7) за бифокални стакла — 36 месеци;
- 8) за очила со специјален систем на леќи (телескопски очила) — 48 месеци;
- 9) за контактни стакла — 30 месеци;
- 10) за очни протези:
 - за осигурените лица — деца до 7 години возраст — според потреба;
 - за осигурените лица — деца над 7 до 16 години возраст — 18 месеци;
 - за осигурените лица од 17 до 21 година возраст — 24 месеци;
 - за другите осигурени лица — 36 месеци;
- 11) за очни преврски — 6 месеци;
- 12) за метални таблци за пишување со Браевото писмо — 3 години.

Осигурените лица што според овој правилник имаат право на очна протеза, имаат право и на полирање на очната протеза еднаш годишно.

Член 11

Стакла во диоптрии од член 10 на овој правилник му се доделуваат на осигурено лице и пред да истече одредениот рок за траење ако разликата во сферната корекција се измени за 0,50 или во цилиндричната корекција за 0,25 диоптрии.

Телескопски очила и контактни стакла можат, во случај на потреба, да се доделат и пред да истече одредениот рок за траење според мислењето од клиника за очни болести, односно од здравствена установа што се специјализирала за примена на контактни стакла (чл. 6 и 7 на овој правилник).

Пред да истече рокот за траење од член 10 на овој правилник ново очно помагало му се доделува на осигуреното лице и во случај на неупотребливост на помагалото што настанало поради повреда при работа на осигуреното лице што го носи помагалото или други околности, на предлог од лекар специјалист.

Оправданоста за изработка на ново очно помагало пред да истече рокот за траење на порано доделеното помагало, ја цени нижата военолекарска комисија.

В. Слушни помагала**Член 12**

Слушен апарат (амплификатор) му се доделува на осигурено лице кај кое постои обострана загуба на слухот над 40 децибела, а кому слухот со лекување не може да му се подобри под таа граница, ако со тонално и вокално аудиометриско испитување, како и со тестирање на карактеристиките на амплификаторот, ќе се утврди дека може да се постигне задоволувачки рехабилитационен ефект.

Слушен апарат им се доделува на:

1) деца од предучилишна возраст над 2 години возраст ако, со оглед на менталната состојба и степенот на оштетувањето на слухот може да се очекува развој на говорот со спроведување стручна рехабилитациона постапка со слушен амплификатор;

2) деца на школување, ако со доделувањето на слушниот апарат им се овозможува следење на наставата;

3) глувонемни деца во случаи кога може да се олесни следењето на наставата во специјални одделенија за наглуви деца или во заводи — домови за такви деца;

4) други осигурени лица кога употребата на слушен апарат им овозможува поповолен рехабилитационен ефект или работен, односно социјален контакт.

Член 13

Слушен апарат не им се доделува на потполно глуви лица.

Член 14

Слушен апарат му се доделува на осигуреното лице врз основа на наод и мислење од лекар специјалист за болести на уво, нос и грло на здравствена установа, кој има можност со вокални и тонални аудиолошки испитувања, како и со стручно тестирање на карактеристиките на амплификаторот, да го одреди рехабилитациониот ефект и да осигури рехабилитациона постапка, и врз основа на тоа, со оториноларинголошка дијагноза, да ја утврди потребата од доделување апарат со одредени електроакустични карактеристики што ќе одговараат најдобро во дадениот случај на оштетување на слухот.

Член 15

Осигуреното лице, под условите од член 14 на овој правилник, може да добие еден од стандардните форми на слушен апарат, што во смисла на член 12 став 1 на овој правилник му одговара според своите електроакустични карактеристики.

Член 16

Рокот за траење на слушен апарат изнесува за деца до 7 години возраст — 24 месеци, за лица над 7 до 16 години возраст — 36 месеци, а за други осигурени лица — 48 месеци.

По истекот на предвидениот рок за траење осигуреното лице може да добие нов слушен апарат, ако се утврди дека порано доделениот апарат станал неупотреблив и дека не може да се оспособи за употреба со поправки.

Пред да истече рокот за траење на осигуреното лице му се доделува нов слушен апарат ако неупотребливоста на порано доделениот апарат настанала поради повреда при работа или ако дошло до промена на слухот на осигуреното лице во толкава мера што со доделениот апарат не се постига задоволувачко подобрување на слухот. Нов слушен апарат, пред да истече рокот за траење на порано доделениот апарат, се доделува на предлог од лекар специјалист за болести на уво, нос и грло. Оправданоста за изработка на нов слушен апарат пред да истече рокот за траење на порано доделениот слушен апарат, ја цени нижата военолекарска комисија.

Член 17

Слушен апарат може да добие осигуреното лице на предлог од лекар специјалист со заверка од надлежното санитарско одделение на армија, военопоморска област или воено подрачје (во понатамошниот текст: санитарско одделение).

Заверката од став 1 на овој член по овластување од санитарското одделение може да ја врши санитарскиот орган на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на осигуреното лице.

Член 18

Санитарското одделение им обезбедува на осигурените лица слушни апарати кај организацијата, која, со оглед на квалитетот на изработката на апаратите, на можноста за вршење поправки и замена на делови на апаратите, како и на електроакустичните карактеристики и трајноста на материјалот од кој се изработени тие апарати, дава најдобра гаранција за нормална употреба на апаратите во траење од најмалку една година.

Гарантниот рок од став 1 на овој член, како и обврските на организацијата во случај на дефект и неупотребливоста на апаратите пред да истече гарантниот рок што ќе настанат без вина на осигуреното лице, се утврдуваат со договор со организацијата што ги изработува односно која ги пакува и испорачува слушните апарати.

Член 19

По истекот на гарантниот рок од член 18 на овој правилник санитарското одделение му обезбедува на осигуреното лице делови за слушен апарат што се дотраени поради употребата, односно поправка на апаратот во случај на дефект до кој дошло без вина во ракувањето од страна на осигуреното лице.

В. Помагала за овозможување гласен говор**Член 20**

Апарат за овозможување гласен говор (вентилаторски грклан врз основа на електричен вибратор — мегафон) му се доделува на осигуреното лице што трајно загубило моќ на говор поради болест, повреда или оперативен зафат на гркланот, ако со тестирањето се утврди дека со помош на таков апарат може да се постигне задоволувачки рехабилитационен ефект, а учењето на езофагеалниот говор не дало задоволувачки резултат.

Апаратот му се доделува на осигуреното лице врз основа на наод и мислење од клиника за болести на уво, нос и грло и заверка од санитарското одделение односно од органот што ќе го овласти тоа.

Член 21

Апаратот за овозможување гласен говор му се обезбедува на осигуреното лице само еднаш.

Санитарското одделение му обезбедува на осигуреното лице делови за апаратот по истекот на гарантниот рок, како и потребни поправки на начинот предвиден за слушни помагала.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 22**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за индикациите, стандардите за материјали и роковите за траење за очни и слушни помагала и помагала за овозможување гласен говор („Службен воен лист“, бр. 15/72).

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. н. бр. 34

10 јуни 1974 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за народна одбрана
генерал-полковник,
Милош Шумова, с. р.

568.

Врз основа на член 28 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРОТЕТИЧКИ И ОРТОТИЧКИ СРЕДСТВА И САНИТАРНИ СПРАВИ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА И СПРАВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се одредуваат индикациите за протетички и ортотички средства и санитарни справи, стандардите за материјали од кои се изработуваат тие средства, односно справи и роковите за траење на тие средства и справи.

Член 2

За потребата од протетички и ортотички средства и други помагала и санитарни справи (во понатамошниот текст: помагала), што на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства (во понатамошниот текст: осигурени лица) им се обезбедуваат врз товар на средствата на здравственото осигурување, предлог дава лекар од соодветната специјалност — ортопед, хирург, гинеколог, неврохирург и лекар специјалист за физикална медицина и рехабилитација. За потребата од помагалата од чл. 22 и 24 на овој правилник предлог може да даде и друг лекар поединец.

Предлогот од лекар поединец за изработка на помагала мора да ги содржи сите потребни медицински и технички услови за изработка на помагалата.

Помагало кое се изработува по мера може да му се издаде на осигуреното лице дури кога со стручна контрола ќе се утврди дека е од добар квалитет и дека е употребливо според својата намена.

Член 3

Роковите за траење на помагалата се утврдуваат според возраста и занимањето на осигуреното лице и видот на работата на воениот осигуреник, и тоа според следните групи:

I група — осигурените лица до навршени 7 години возраст;

II група — осигурените лица над 7 до навршени 18 години возраст;

III група — осигурените лица над навршени 18 години возраст;

IV група — воените осигуреници на кои, поради условите и начинот на работата, помагалата им се редовно изложени на поинтензивно користење односно се користат со потешки физички напори (подолго стојење, подолго одење, одење по нерамен терен и сл.).

II. ПОМАГАЛА

1. Протетички средства

Член 4

Протетичките средства (во понатамошниот текст: протези) служат за функционална и естетска замена на загубените делови на екстремитетите.

Соодветна протеза добива осигуреното лице на кое му недостига дел или целиот горен или долен екстремитет.

Со протезата за горниот екстремитет осигуреното лице добива како терминална наставка функционална кука и вештачка шака, а со шаката на протеза — непоставени кожени ракавици за двете раце или естетска ракавица за протезата.

Со протезата за долниот екстремитет осигуреното лице добива чифт обични чевли.

Со протезата за горниот или долниот екстремитет осигуреното лице добива навлака (чорап) за чкунка (од волна, памук или синтетично влакно), која ги исполнува техничко-медицинските услови.

Член 5

Протезите се изработуваат од стандарден материјал, и тоа: лежиштата — од пластична маса, од дрво или кожа, а составните делови — од кожа, дрво, филц, метал или од гума.

Лежиштата на протеза се изработуваат, по правило, од пластична маса. По исклучок, ако не е можан тотален контакт на чкунката, и во случај на протрузија на коската на чкунката, лежиштето на протезата се изработува од дрво. Ако поради состојбата на чкунката лежиштето на протезата не може да биде изработено од пластична маса или од дрво, тоа се изработува од кожа.

Член 6

Рокот за траење на протезите според групите од член 3 на овој правилник изнесува најмалку, и тоа:

1) за протези за горниот екстремитет:

	со лежиште од пластична маса	со лежиште од кожа
за I група	8 месеци	8 месеци
за II група	18 месеци	18 месеци
за III група	48 месеци	36 месеци
за IV група	30 месеци	24 месеци

2) за протези за долниот екстремитет:

	со лежиште од пластична маса	со лежиште од дрво	со лежиште од кожа
за I група	6 месеци	6 месеци	6 месеци
за II група	10 месеци	10 месеци	10 месеци
за III група	36 месеци	24 месеци	24 месеци
за IV група	39 месеци	24 месеци	18 месеци

Рокот за траење на навлаките (чорапите) за чкунка изнесува два месеца. Потребен број навлаки (чорапи) за чкунка осигуреното лице може да добие одеднаш за цела година однапред.

Рокот за траење на естетската ракавица од член 4 став 3 на овој правилник изнесува шест месеци.

2. Ортотички средства**Член 7**

Ортотички средства (апарати за горните и долните екстремитети, корсети и мидери) добива осигуреното лице на кое му се тие потребни заради овозможување потпер, спречување настапување на деформитет, коригирање на постојниот деформитет и контролирање на неволни движења.

Корсет или мидер добива осигуреното лице во случај на хернија на дискот, фиброситис, радикулитис, инфламаторна или тразуматска генеза, оштетување или промена на лумбалниот или лумбосакралниот дел од 'рбетот или на пределот на сакроилијарните зглобови.

Член 8

Ортотичките средства се изработуваат од стандарден материјал, и тоа: од метал, кожа, пластична маса, гума и од текстил.

Член 9

Рокот за траење на ортотичките средства, според групите од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа:

- 1) за I група — 6 месеци;
- 2) за II група — 12 месеци;
- 3) за III група — 24 месеци;
- 4) за IV група — 18 месеци.

3. Ортопедски обувки**Член 10**

Ортопедски обувки добива осигуреното лице на кое му се тие потребни поради тоа што:

- 1) има нога пократка за повеќе од 2,5 cm, без оглед на тоа дали таа краткост е привидна или фактична;
- 2) има посилено деформиран скочен зглоб или стапало поради исколчување, прелом или коскени израстоци од поголеми размери, изземајќи го глуждот (Hallux valgus), ако обувките мораат да се изработаат според гипсен отпечакот;
- 3) има вкочанет скочен зглоб (ankiloz);
- 4) има петично стапало (Pes calcaneus);
- 5) има коњско стапало (Pes equinus);
- 6) има завртено стапало (Pes equino-varus);
- 7) има стапало од типот (Pes varus adductus);
- 8) има изразито трофични промени со улцерации на стапалата;
- 9) боледува од елефантијаза;
- 10) има паралитично или појако изразено паретично стапало;
- 11) постои excavatus на стапалото од јак степен — природен или невроген;
- 12) има superductus на палец или на друг прст на стапалото;
- 13) недостигаат најмалку три прста или палец на едно или на обете стапала;
- 14) има потешко деформирано стапало од типот Planovalgus-rigidus, поради што му е оневозможено завртување и подвртување на стапалото.

Член 11

Децата до навршени 14 години возраст добиваат ортопедски обувки и:

- 1) ако ногата им е пократка за 1,5 cm или повеќе, без оглед на тоа дали таа краткост е привидна или фактична;
- 2) ако имаат одвише издигнат свод на стапалото (Pes excavatus);
- 3) ако имаат спуштен свод на стапалото (Pes planus);
- 4) ако имаат стапало од типот Pes plano-varus, Pes plano-valgus или Digitus contractus.

Децата до навршени 3 години возраст кои имаат спуштен свод на стапалото (Pes planus) не добиваат ортопедски обувки.

Член 12

Се смета дека ортопедските обувки се составен дел од помагало, ако на осигуреното лице му е:

- 1) потребно ортотичко средство (апарат) во спој со обувките;
- 2) потребна метална сандала или ортотичко средство (апарат) со метална сандала;
- 3) потребно вештачко стапало или дел од вештачко стапало;
- 4) отсечен дел од ножје или доножје, а осигуреното лице не користи ортотичко средство (апарат).

Член 13

Ортопедските обувки се изработуваат од стандардна кожа, во форма што е приспособена кон формата на стапалото кога е тоа оптоварено.

Член 14

Рокот за траење на ортопедските обувки, како и на обичните чевли од член 4 став 4 на овој правилник, според групите од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа:

- 1) за I група — 6 месеци;
- 2) за II група — 8 месеци;
- 3) за III и IV група — 12 месеци.

4. Инвалидска количка**Член 15**

Инвалидска количка добива осигуреното лице:

- 1) на кое му се ампутирани обете нозе над колената;
- 2) на кое му се ампутирани обете нозе под колената, а употребата на протеза е невозможна или е контраиндицирана од медицински причини;
- 3) на кое му е ампутирана една нога, а поради прогресивното заболување и предвидување влошување на состојбата на другата нога не може да се овозможи одот и употребата на протеза;
- 4) кое има комплетна фатеност на долните екстремитети, ако и покрај употребата на ортотичкото средство (апаратот) повеќе време поминува во количката;
- 5) кое има тешки деформитетни или воспални процеси на големите зглобови на долните екстремитети, поради што му е потполно оневозможено движењето;
- 6) кое има комплетна истоострана фатеност на раката и ногата, а оспособувањето за стоене не е индицирано од други медицински причини (срцеви заболувања и сл.).

Во случаите од став 1 на овој член осигуреното лице добива на употреба собен тип на инвалидски колички.

Воен осигуреник што се наоѓа на професионална рехабилитација, како и осигурено лице кое посетува настава, добива на употреба, покрај собниот тип инвалидски колички, и теренска инвалидска количка што е технички опремена за движење на отворен простор.

Член 16

Рокот за траење на инвалидските колички изнесува најмалку 48 месеци.

5. Кожени ракавици**Член 17**

Кожени ракавици добива осигуреното лице:

- 1) на кое потполно му се фатени најмалку два главни нерва на истата рака (ulnaris, radialis, medianus);

2) на кое му е фатен брахијалниот плексус на една рака, така што прстите од таа рака не може да ги употребува;

3) на кое му се ампутирани најмалку два прста на една шака;

4) на кое поради повреда или заболување прстите му се деформирани така што да не може да носи готови ракавици;

5) кое има ампутација или фатеност на еден или на обата долни екстремитети, ако мора да користи патерици или бастуни, без оглед дали носи протетичко, односно ортотичко средство;

6) кое има на шаките трофични промени од појак степен, или потешко васкуларно заболување со промени на прстите.

Член 18

Кожените ракавици се изработуваат од стандардна кожа. Ракавиците се поставуваат со крзно во случаите од член 17 точ. 1, 2 и 6 на овој правилник, а со фланел во случаите од точ. 3 до 5 на тој член.

Член 19

Рокот за траење на кожените ракавици за осигуреното лице од член 17 точка 5 на овој правилник изнесува најмалку 12 месеци. За другите случаи рокот за траење на кожените ракавици, според групите од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа:

- 1) за I и II група — 12 месеци;
- 2) за III и IV група — 24 месеци.

6. Гумени чорапи

Член 20

Гумен чорап (натколеница или доколеница) добива осигурено лице кое има:

1) јако изразено проширување на вените на ногата;

2) јако изразени отоци на нога, а гумениот чорап не е контраиндициран.

Гумен чорап за скочен зглоб добива осигурено лице кое има:

1) лабав скочен зглоб;

2) хроничен посттравматски и деформитетен артритис на скочниот зглоб.

Гумена коленица добива осигуреното лице кое има:

1) лабав коленен зглоб;

2) хроничен посттравматски и деформитетен артритис на колено.

Гумен чорап, гумен чорап за скочен зглоб и гумена коленица можат да се заменат со еластична преврска.

По ампутација или реампутација на горниот или долниот екстремитет осигуреното лице добива еластична преврска во фазата на подготовката на чунката за протеза, и тоа во случај на ампутација на надколеница — две парчиња, а во случај на други ампутации — едно парче.

Осигуреното лице од женски пол кое носи протеза за долниот екстремитет, добива чифт гумени чорапи.

Член 21

Рокот за траење на гумениите чорапи од член 20 на овој правилник изнесува најмалку 12 месеци, а на еластичните преврски — најмалку 3 месеци.

7. Помошни помагала

Член 22

Осигуреното лице добива помошни помагала ако му се тие потребни од медицински причини, и тоа:

1) утега — во случај на настанување умбиликална, ингвинална или феморална хернија;

2) суспензориум — во случај на настанување скротална хернија, или трауматски или инфламаторни промени на скротумот или на тестисите, како и во случај на заболување од Varicellae;

3) појас — во случај: на настанување умбиликален или некој друг вид хернија на предниот стомачен сид, спуштен стомак за најмалку 7 cm, мобилан бубрег, гравидитет со особено слаби стомачни мускули, по поголеми оперативни зафати на стомакот ако постои изразита слабост на стомачниот сид, како и во случај на појако изразен висечки стомак со слаб стомачен сид;

4) бастуни или патерици, односно бастун за слепи лица — ако со тие помагала се овозможува или подобрува движењето (стојењето и одот);

5) ортопедски влошки — во случај на спуштен свод на стапалото;

6) кожена капа — во случај на коскен дефект на неврокраниум;

7) перика — ако е изразена во појака мера трајна Келавост како последица од скалпирање на кожата на главата поради несреќа при работа на воениот осигуреник — маж, односно ако е изразена трајна Келавост поради повреда или болест на децата што се наоѓаат на редовно школување или на осигуреното лице — жена;

8) вештачка боска — во случај на ампутација на боската на осигуреното лице — жена;

9) апарат за екстензија за состојба по прелом на рбетот со дислокација и кај компресивен синдром на рбетниот мозок, и тоа за времето за кое е неопходен таков апарат заради медицинска рехабилитација.

Член 23

Рокот за траење на помошните помагала од член 22 на овој правилник, според групите од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа за:

	за I група	за II група	за III и IV група
1) утега	3 месеци	8 месеци	12 месеци
2) суспензориум	3 месеци	8 месеци	12 месеци
3) појас	3 месеци	8 месеци	12 месеци
4) бастуни и патерици:			
— ако осигуреното лице користи протеза	12 месеци	18 месеци	30 месеци
— ако осигуреното лице не користи протеза	12 месеци	12 месеци	12 месеци
5) ортопедски влошки	6 месеци	8 месеци	12 месеци
6) кожена капа	30 месеци	30 месеци	36 месеци
7) перика	18 месеци	24 месеци	36 месеци

Рокот за траење на вештачката боска од член 22 точка 8 на овој правилник изнесува 12 месеци.

8. Други помагала и санитарни справи

Член 24

Други помагала и санитарни справи добива осигуреното лице, и тоа:

1) Кесе за моч (urin receptor) — лицето кај кое според современите методи на лекување не може да се регулира волното празнење на мочното бабуле;

2) појас со Кесе за изметиште — лицето на кое цревата му се празни преку вештачки отвор на стомачниот сид;

3) нојни садови (гуска, лопата) — лицето кое е неподвижно или поради болест лежи во постела подолго од три месеци;

4) шприц за инјекции од 2 cm³ со 12 игли — лицето кое боледува од шеќерна болест, ако е индицирано давањето на инсулин;

5) џебна плукалница — лицето кое боледува од белодробна туберкулоза со позитивен Кохов ба-цил;

6) ендотрахеална канила, 2 парчиња — лицето кај кое е извршена трахеотомија;

7) постојан катетер, 4 парчиња — лицето кај кое е невозможно прازیнење на мочното бабуле со слободна дренажа;

8) гумирана подметка за постела — лицето кое лежи во постела, а кај кое постои уринална или фекална инконтиненција;

9) гумено перниче или гумено колце — лицето кое поради заболување или повреда лежи во постела подолго од два месеца, ако постои опасност од настанок на декубитус-улцерација;

10) душек, гумен или од сунѓереста маса — лицето кое е неподвижно поради повреди или заболувања, ако постои опасност од настанок на декубитус;

11) распрснувач и инхалатор — лицето кое боледува од долготрајни респираторни заболувања со непрекинати тешкотии при дишењето;

12) гумено црево за вештачка исхрана — лицето кое се храни по вештачки пат преку отвор на сидот на желудникот.

Член 25

Рокот за траењето на помагалата и санитарните справи од член 24 на овој правилник, според групите од член 3 на овој правилник, изнесува најмалку, и тоа за:

	за I група	за II, III и IV група
1) Кесе за моч	6 месеци	8 месеци
2) појас со Кесе за изменетиште	6 месеци	8 месеци
3) ногни садови		36 месеци
4) шприц за инјекции		18 месеци
5) џебна плукалница		36 месеци
6) ендотрахеална канила: — метална		12 месеци
— гумена или од пластична маса		6 месеци
7) постојан катетер		3 месеци
8) гумена подметка за постела		24 месеци
9) гумено перниче или гумено колце		36 месеци
10) душек		36 месеци
11) распрснувач и инхалатор		12 месеци
12) гумено црево за вештачка исхрана		3 месеци

III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Роковите за траење на помагалата, одредени со овој правилник, се сметаат од денот на врачувањето на помагалото на осигуреното лице.

Член 27

По истекот на пропишаниот рок за траење на помагалото добиено според овој правилник, освен

ортопедските обувки, обичните чевли и помагалата од член 24 на овој правилник, осигуреното лице може да добие ново помагало само ако е дотраено помагалото што го користи, ако функционално не одговара или ако станало неупотребливо поради оштетување.

Член 28

Пред истекот на роковите за траење на помагалата предвидени со овој правилник, за осигуреното лице ќе се изработи ново помагало, односно ќе се поправи веќе даденото помагало, ако неупотребливоста на помагалото настанала поради анатомски или функционални промени, односно ако неупотребливоста на помагалото настанала по истекот на гарантниот рок, поради неиздржливоста на материјалот од кој е тоа изработено.

Пред истекот на рокот за траење на протеза, лежиштето на протеза може да се замени, ако кај осигуреното лице на кое му се ампутирани горните или долните екстремитети ќе настане значителна атрофија на чкупката, па поради тоа мора да носи три или повеќе навлаки (чорапи) на чкупката.

Член 29

Санитетското одделение на армија, военпоморска област и воено подрачје не чија територија е живеалиштето на осигуреното лице им обезбедува на осигурените лица изработка на помагала по мера во организациите што ги изработуваат, односно испорачуваат помагалата и кои даваат гаранција за нормална употреба на помагалата најмалку за третина на рокот за траење одреден со овој правилник за одделни помагала.

Гарантниот рок од став 1 на овој член, како и обврската на организацијата во случај на дефект или неупотребливост на помагалата пред истекот на гарантниот рок, ако настанат тие без вина на осигуреното лице, се утврдува со договор склучен помеѓу санитетското одделение и организацијата која ги изработува односно испорачува помагалата.

Член 30

За помагалата предвидени со овој правилник важат оние типови и стандардни делови на помагала кои им се обезбедуваат на осигурените-работници на подрачјето на кое е живеалиштето на осигуреното лице.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за индицирањето, стандардите за материјали и роковите за траење за протетски и ортотички средства и санитарни справи („Службен воен лист“, бр. 15/72).

Член 32

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 35
10 јуни 1974 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за народна одбрана
генерал-полковник,
Милош Шумоња, с. р.

569.

Врз основа на член 20 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72 и 67/73), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКА ПОМОШ, ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛ ОД КОЈ СЕ ИЗРАБОТУВААТ ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКИТЕ СРЕДСТВА И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ НА ТИЕ СРЕДСТВА

Член 1

Забно-протетичката помош и забно-протетичките средства што им се обезбедуваат на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства (во понатамошниот текст: осигурените лица) врз товар на средствата од Фондот за здравствено осигурување на воените осигуреници опфаќаат:

- 1) сите видови крунички и леани пломби;
- 2) подвижни и неподвижни протези;
- 3) оптуратори, ресекциони протези и епитези;
- 4) шини кај пародонтопатијата;
- 5) ортопедско-ортодонтски помагала;
- 6) протетички надоместоци кај аномалии на вилица и заби.

Член 2

Забни крунички се ставаат:

- 1) кога е деструирана круната на забот, а не е доволно само пломбирањето;
- 2) на заби — носачи на неподвижни протези;
- 3) на заби — носачи на кукички, по потреба;
- 4) кога тоа го бара положбата на забите;
- 5) заради регулирање на височината на загризувањето.

Леани пломби се ставаат ако расипувањето на забите не може да се санира на друг начин или заради регулирање на височината на загризувањето.

Член 3

Забно-протетички средства од член 1 точ. 2 до 6 на овој правилник се ставаат кога на осигуреното лице му недостига еден или повеќе заби, односно кога му е оштетена вилицата или мекото ткиво. Овие забно-протетички средства не се ставаат, и тоа:

- 1) подвижни протези — ако недостигаат првиот и вториот молар еднострано или ако недостига по еден молар или премолар обострано во една или во обете вилици;
- 2) неподвижни протези — ако недостига по еден заб во пределот на молар или премолар, а не е во прашање првиот премолар;
- 3) неподвижни протези — приврски наназад — освен ако недостига латералниот секач.

Член 4

Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од три таба еден до друг, се изработува, по правило, подвижна протеза.

Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од три таба еден до друг, може да се изработи неподвижна протеза, кога растојанието помеѓу забите носачи, оклузијата и артикулацијата го дозволуваат тоа. Мост може да се изработи и кога недостигаат четири секачи.

Како носач на неподвижна протеза може да се користи и умшник, ако е доволно цврст и стабилен и ако обезбедува носење на таква протеза за предвидениот рок за траење.

Член 5

Подвижна или неподвижна протеза (привремена и имедијатна) ќе се изработи за осигурено лице за кое е таа потребна за вршење на занимањето или да се спречи влошувањето на општата здравствена состојба.

За осигурено лице не може да се изработи привремена или имедијатна протеза ако постојат услови и индикации за изработка на трајна протеза.

Член 6

Оптуратори, ресекциони протези и епитези и протетички надоместоци кај аномалија на вилица и заби ќе се изработат за осигурено лице како самостојно или додатно забно-протетичко средство ако е оштетено коскеното или мекото ткиво на вилицата и на лицето.

Шини кај пародонтопатијата се изработуваат за осигурено лице, со или без додаток на вештачки заби, како основно или додатно забно-протетичко средство во лекувањето на пародонтопатијата.

Ортопедско-ортодонтски помагала се изработуваат за осигурено лице кај аномалии на вилицата и на забите.

Член 7

Стандардни материјали од кои се изработуваат забно-протетичките средства се полублагородните легури (вирон, ауропал, паладор и др.), акрилат, порцелан, каучук и легурата кобалт-хром-молибден.

Член 8

Рокот за траење на забно-протетичките средства изнесува најмалку за:

- 1) крунички, леани пломби и неподвижни протези од полублагородни легури — четири години;
 - 2) крунички на заби носачи на подвижни парцијални протези — три години;
 - 3) крунички од акрилат — 2 години;
 - 4) подвижни парцијални протези од акрилат — три години;
 - 5) подвижни тотални протези од акрилат — пет години;
 - 6) подвижни протези со метална плоча — пет години;
 - 7) имедијатни парцијални протези — шест месеци;
 - 8) имедијатни тотални протези — една година.
- Ставањето на забно-протетичките средства од член 1 на овој правилник, за кои во став 1 на овој член не е одреден рокот за траење го предлага лекар поединец.

Роковите наведени во став 1 на овој член течат од денот кога на осигуреното лице му е наместено забно-протетичкото средство.

Забно-протетичките средства наведени во став 1 на овој член ги добива осигуреното лице по истекот на роките пропишани во тој став само ако лекарот поединец утврди дека постојното забно-протетичко средство станало неупотребливо.

Пред истекот на роките од став 1 на овој член ќе се изработи за осигуреното лице ново протетичко средство само ако постојното станало неупотребливо поради анатомско-патолошки и функционални промени. Оправданоста за изработка на ново протетичко средство ја цени нижата военолекарска комисија (член 53 точка 6 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници).

Член 9

Ако здравствената установа изработи забно-протетичко средство од благороден метал, осигуреното лице ѝ ја надоместува на здравствената установа разликата помеѓу вредноста на стандардниот материјал обезбеден со овој правилник и благородниот

метал, сметајќи до 1,80 грама паладор за еден заб, односно круничка.

Ако осигуреното лице ќе го набави благородниот метал за изработка на забно-протетичкото средство само, има право на надоместок на трошоците врз товар на средствата на здравственото осигурување до износот на вредноста на паладорот потребен за изработка на забно-протетичкото средство, но најмногу до 1,80 грама паладор за еден заб, односно круничка.

При изработката на забно-протетичките средства од ст. 1 и 2 на овој член, вредноста на благородниот метал, односно на паладорот се пресметува според цената која важи за благородниот метал, односно за паладор на денот на ставањето на забно-протетичкото средство.

Член 10

Осигурените лица што на денот на влегувањето во сила на овој правилник користат забно-протетички средства или за кои е започната изработка на тие средства според одредбите од Правилникот за индикациите за забно-протетичка помош, за стандардите за материјал од кој се изработуваат забно-протетичките средства и за роковите за траење на тие средства („Службен воен лист“, бр. 15/72), ги користат од тој ден тие средства според одредбите од овој правилник.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за индикациите за забно-протетичка помош, стандардите за материјал од кој се изработуваат забно-протетичките средства и за роковите на траење на тие средства („Службен воен лист“, бр. 15/72).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 36
10 јуни 1974 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за народна одбрана
генерал-полковник,
Милош Шумоња, с. р.

570.

Врз основа на член 130а став 11 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 53/69, 28/70, 33/71 и 50/71) во врска со член 103 став 2 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), а по претходно прибавено мислење на гувернерот на Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА, НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ПРОСЕЧНОТО КОРИСТЕЊЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ВЛОЖУВААТ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на сопствените слободни средства што можат да се депонираат кај банката на рок подолг од една година,

на сопствените средства во просечното користење на обртните средства и на средствата што можат да се вложуваат во основни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/72, 22/72 и 8/74) во образецот ОС, кој е составен дел од тоа упатство, во забелешката точка 2 се менува и гласи:

„2. Податоците под ред. бр. 1, 2, 6, 7, 8 и 10 на овој образец се внесуваат според состојбата на последниот пресметковен период што му претходи на денот кога се врши депонирање на средствата, а податоците под ред. бр. 3, 4, 5, 9 и 11 — според состојбата на денот на депонирањето на средствата.“

Точка 4 се менува и гласи:

„4. Вкупниот износ на стасаните а ненамирани обврски (реден бр. 3 на образецот) се утврдува така што ќе се соберат сите ненамирани а стасани обврски од контото на класата 2, освен обврските искажани на контата на групите 25 и 29.“

Во точка 5 бројот: „2.“ се заменува со бројот: „4.“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4728/1
12 јуни 1974 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Радуновиќ, с. р.

571.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Corriere della sera“, број 88 од 14 април 1974 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/144
20 мај 1974 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар
за внатрешни работи
потсекретар,
Драшко Јуришиќ, с. р.

572.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL CORRIERE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Domenica del corriere“,

број 16 од 21 април 1974 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/146
21 мај 1974 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар
за внатрешни работи
потсекретар,
Драшко Јуришиќ, с. р.

573.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на „Süddeutsche Zeitung“, број 87 13/14/15 април 1974 година кој излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/163
20 мај 1974 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар
потсекретар,
за внатрешни работи
Драшко Јуришиќ, с. р.

574.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Толеранции на метричкиот навој со триаглест ISO-профил:

— Основи на системот на толеранциите — — — — — JUS M.B0.221

— Бројчени вредности на основните отстапувања — — — — — JUS M.B0.232

— Гранични вредности на отстапувањата за спојни навои со можен преклоп — — — — — JUS M.B0.246

Метрички навој со триаглест ISO-профил:

— Гранични мерила за навој. Систем на граничните мерила и назови — — — — — JUS M.B0.500

— Гранични мерила за надворешен навој. Толеранции на навојот на мерила — — — — — JUS M.B0.510

— Гранични мерила за внатрешен навој. Толеранции на навојот на мерила — — — — — JUS M.B0.511

— Провера на навојот на работното парче и ракување со мерила — — — — — JUS M.B0.512

Врезници за метрички навој со триаглест ISO-профил. Толеранции на навојот — — — — — JUS M.B0.600

Вијци со шестострана глава, за челични конструкции — — — — — JUS M.B1.068

Подлошки за вијци, за челични конструкции — — — — — JUS M.B2.015

Расцепки — — — — — JUS M.B2.300

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1974 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Толеранции на навои. Гранични мерила за навој. Општи објаснувања JUS M.B0.500

Начела за определување толеранциите на навоите на мерилата — — — — — JUS M.B0.501

Толеранции на навоите на граничните мерила за метрички надворешен навој — — — — — JUS M.B0.510

Толеранции на навоите на гранични мерила за метрички внатрешен навој — — — — — JUS M.B0.511

донесени со Решението за југословенските стандарди за гранични мерила за навој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/63);

Толеранции на навои. Основи на системот на толеранциите на метричкиот навој со триаглест ISO-профил JUS M.B0.221

Толеранции на навоите со триаглест ISO-профил. Бројчени вредности на основните отстапувања — — — — — JUS M.B0.232

Толеранции на навои со триаглест ISO-профил. Гранични вредности на отстапувањата за надворешните навои со преклоп — — — — — JUS M.B0.246

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на толеранциите на навои („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на стандардите од точка 3 на ова решение.

Бр. 12-1487/1
5 март 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

575.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономна Покраина Косово („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71 и 23/72). Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на седницата од 26 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНАТА И НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ЗАЕМОТ ЗА 1974 ГОДИНА

1. Обврзниците на заемот, односно републиките и автономните покраини ќе уплатуваат во корист на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини следни износи на годишната и на месечните аконтации на заемот, и тоа:

	Годишна аконтација на заемот во динари	Месечна аконтација на заемот во динари
— СР Босна и Херцеговина	657.300.000	54.775.000
— СР Македонија	301.300.000	25.108.000
— СР Словенија	977.400.000	81.450.000
— СР Србија (без автономните покраини)	1.331.400.000	110.950.000
— СР Хрватска	1.470.900.000	122.575.000
— СР Црна Гора	106.400.000	8.867.000
— САП Војводина	567.200.000	
— во првото полугодие		37.813.000
— во второто полугодие		56.720.000
— САП Косово	103.100.000	8.592.000

2. Ако од месечните и од годишната уплата на аконтација на заемот на територијата на републиката, односно автономната покраина не се оствари износот на аконтацијата на заемот во височината одредена во точка 1 на оваа одлука, разликата помеѓу уплатениот износ на аконтацијата од страна на обврзникот на заемот и износот на аконтацијата одреден со оваа одлука ќе ја уплатат републиките, односно автономните покраини во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот во кој обврзниците на заемот биле должни да ја извршат обврската кон Фондот во смисла на чл. 8 и 10 од Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономна Покраина Косово.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3/17-74
26 февруари 1974 година
Белград

Директор на Фондот,
Александар Радевиќ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор
на Фондот,
Вајо Скенциќ, с. р.

576.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИЛИКОНСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 10 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за силиконски производи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) силиконски масла и емулзии:	Дин/kg
а) масло со вискозитет до 5.000 st	90
б) масло со вискозитет над 5.000 st	120
в) масло В	90
г) емулзии F ₁ и F ₂	32
2) силиконски антипенливци:	
а) А-30%	40
б) А концентрирани 100%	120
в) антипенливец N и M	90
3) силиконски пасти:	
а) пакувани во кутии	130
	Дин/парче
б) во туби од 100 g	16
в) во туби од 50 g	9

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги пролаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 633 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Прва Искра“
— Барич.

Претставници на купувачите-потрошувачи:
„Југоазбест“ — Младеновац, „Технохемија“ —
Белград, „Елка“ — Загреб, „Балкан“ — Белград и „Рекорд“ — Раковица.

577.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ, УРЕДИ, ПРИБОРИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена

на затечените цени за земјоделски машини, уреди, прибори и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 21%, а според ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 381 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Костолац“ — ООУР фабрика „Морава“ — Пожаревац, „Пољострој“ — Озаци, „Лифам“ — Стара Пазова, „Беље“ — ООУР Творница пољопривредних стројева — Кнежево, Товарна ковинских izdelkov ин ливарна — Витане, ДЕС — Суботица, РМК Зеница — ООУР Творница пољопривредних стројева — Босанска Костајница, „Искра“ — Ада и „Панонија“ — Мурска Собота.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

578.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАКТОРСКИ ПРИКЛУЧОЦИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за тракторски приклучоци и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 19%, а според ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 383 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ИМТ — Белград, ОЛТ — Осиек, Леминд — ООУР „Пролетер“ — Лесковац, „Братство“ — Нови Травник, „Победа“ — Нови Сад, „Пољострој“ — Озаци, Товарна пољоделског орудја — Батује, СИП — Шемптер в Савински долини, „Технострој“ — Љутомер, „Атмос“ — Хоче при Марибору, „Хмезад“ — Жалец, „Мајевица“ — Бачка Паланка, ЖТП — Белград, — ООУР Радионица за оправку кола — Кикинда, „Беље“ — ООУР Творница пољопривредних стројева — Кнежево, „Томо Винковиќ“ — Бјеловар, „Трепча“ — ООУР Производња, монтажа и ремонт —

Косовска Митровица и „Универзал“ — Бјељина.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 53 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

579.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СПРЕЖНИ СПРАВИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за спрежни справи и за нивни резервни делови со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 21%, а според ценовникот што е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 382 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Пољострој“ — Озаци, Товарна пољоделског орудја — Батује, Товарна ковинских izdelkov ин ливарна — Витане, РМК — Зеница — ООУР Творница пољопривредних справа — Босанска Костајница, ЖТП — Белград — ООУР Радионица за оправку кола — Кикинда и „Леминд“ — Лесковац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

580.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БРОДСКИ ПОД, ЗА ПАРКЕТ И ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бродски под, за паркет и за градежна столарија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, според важечките прописи, и тоа за:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) бродски под | до 57% |
| 2) паркет | до 50% |
| 3) градежна столарија | до 45% |

Цените се подразбираат како продажни цени на производителот франко натоварено во превозно средство во стовариште на производителот.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 164 од 6 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во спогодбата.

Претставници на производителите: 26 производители потписници на спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

581.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕЖАНА ГРАФА ОД СИТЕ ВИДОВИ, ДРВЕНИ ПЛОЧИ ОД СИТЕ ВИДОВИ И ЗА ФУРНИР ОД СИТЕ ВИДОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за режана графа од сите видови, дрвени плочи од сите видови и за фурнир од сите видови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, според важечките прописи, и тоа за:

- | | |
|--|--------|
| 1) режана графа од иглолисници | до 57% |
| 2) режана графа од даб и од други тврди широколисници, режана графа од то-пола и од други меки широколисници | до 59% |
| 3) режана графа од бука | до 57% |
| 4) режана графа од овошки | до 57% |
| 5) режана графа од екзотици | до 53% |
| 6) градежни плочи за оплата од режана графа од иглолисници | до 55% |
| 7) шпер-плочи | до 46% |
| 8) панел-плочи | до 40% |
| 9) лесонит-плочи | до 35% |
| 10) плочи иверици | до 38% |
| 11) слеп фурнир | до 38% |
| 12) благороден фурнир | до 59% |

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат како продажни цени на производителот, франко натоварено во превозно средство во стовариште на производителот.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 94 од 6 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во спогодбата.

Претставници на производителите: 27 производители потписници на спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 41 купувач-потрошувач потписник на спогодбата.

582.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕДНОВЕРИЖНИ И ДВОВЕРИЖНИ ГРЕБЛЕСТИ ТРАНСПОРТЕРИ И ТРАНСПОРТЕРИ СО ГУМЕНА ЛЕНТА ЗА РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за едноверижни и двоверижни греблести транспортери и транспортери со гумена лента за рудниците за јаглен, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 30%, а според ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 514 од 6 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Геомашина“ — Земун и „Стројна товарна“ — Трбовље.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Руднап“ — Белград, Титови рудници „Крека-Бачовици“ — Тузла, Рудник мрког угља „Соко“ — Соко Бања, Рудник мрког угља „Боговина“ — Боговина, Рудник мрког угља „Бреза“ — Бреза, Рудис — Трбовље и „Засавски премаговици“ — Трбовље.

583.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОРЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО СО ЗЛАТЕН ДЕКОР

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за порцелански садови за домаќинството со златен декор, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 25%, а според ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 197 од 12 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Борис Кидрич“ — Титов Велес.

Претставници на купувачите-потрошувачи:
„Кристал-импорт“ — Белград, „Центропром“ —
Белград, Предузеке робних кука „Београд“ —
Белград, „Србија“ — Крагуевац, „Партизан“ —
Чачак, „Крушевац“ — Крушевац, „Ангропро-
мет“ — Ниш, „Меркур-импорт“ — Скопје, „Ин-
терпроммет“ — Скопје, „Даб“ — Титов Велес,
„Ангропроммет“ — Сараево, „Велегровина“ —
Сараево, „Конзум“ — Сараево, „Развита“ —
Метковиќ, ХИТ — Мостар, „Метал“ — Бања
Лука, „Далма“ — Сплит, ОТП — Карловац, ОТП
— Загреб, „Тргопроммет“ — Загреб, „Стекло“ —
Љубљана и „Техномеркатор“ — Цеље.

584.

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите
склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАГ- ЛЕНО-АМОРФНИ ЕЛЕКТРОДИ И ЗА АМОРФНИ МАСИ

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 јануари 1974
година склучија и потпишаа Спогодба за промена
на затечените цени за јаглено-аморфни електроди
и за аморфни маси, со тоа што производителските
организации на здружениот труд да можат да ги
зголемат своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/t
1) јаглено-аморфни електроди	до 6.960
2) аморфни маси (антрацитни „D“ и анодни)	до 2.775

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе
ги продаваат, односно купуваат по цените и под
условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решение бр. 28 од 5 јуни 1974
година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен лист
на СФРЈ“.

Претставник на производителите: Творница
електрода и феролегура — Шибеник.

Претставници на купувачите-потрошувачи:
„Електробосна“ — Јајце, „Далмација“ — Дуги
Рат, „Југохром“ — Јегуновци, Рудници и желе-
зарница — Скопје и Творница лаких метала
„Борис Кидрич“ — Шибеник.

585.

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите
склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИМ- ПРЕГНИРАНИ ПРАГОВИ, ЗА ИМПРЕГНИРАНА СВРТНИЧКА И МОСТОВСКА ГРАФА И ЗА ИМ- ПРЕГНИРАНИ ПОДНИЦИ

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 декември 1973

година склучија и потпишаа Спогодба за промена
на затечените цени за импрегнирани прагови, за
импрегнирана свртничка и мостовска графа и за
импрегнирани подници, со тоа што производител-
ските организации на здружениот труд да можат
да ги зголемат своите затечени продажни цени,
при постојните услови на продажбата, така што
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/m³

1) Букови режани прагови импрегни- рани според двојна Рипингова метода, должина до 2,60 m	2.750
2) Букови делкани прагови импрегни- рани според двојна Рипингова метода, дол- жина до 2,60 m	2.400
3) Дабови режани прагови импрегни- рани според Рипингова метода, должина до 2,60 m	3.000
4) Дабови делкани прагови импрегни- рани според проста Рипингова метода, должина до 2,60 m	2.750
5) Борови режани прагови импрегни- рани со креозот, должина до 2,60 m	2.800
6) Церови режани прагови импрегни- рани со креозот, должина до 2,60 m	2.800
7) Борови и церови делкани прагови импрегнирани со креозот, должина до 2,60 m	3.000
8) Дабова свртничка графа импрегни- рана според проста Рипингова метода, дол- жина 2,60 m	4.800
9) Букова свртничка графа импрегни- рана според проста Рипингова метода, должина над 2,60 m	3.200
10) Борова свртничка графа импрегни- рана според проста Рипингова метода, должина над 2,60 m	3.650
11) Импрегнирана дабова мостовска графа и подници	4.800
12) Импрегнирана букова мостовска графа и подници	3.600
13) Импрегнирана борова мостовска графа и подници	3.650

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе
ги продаваат, односно купуваат по цените и под
условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот
завод за цени, со решение бр. 59 од 5 јуни 1974
година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен лист
на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утвр-
ден во спогодбата.

Претставници на производителите: „Импрегна-
ција“ — Хоче, „Себешич“ — Травник, „Импрег-
нација“ — Кијевац, „Импрегнација“ — Сла-
вонски Брод, ШИК „Црвена застава“ — Кру-
шевац, „Импрегнација“ — Карловац и Инду-
стријски комбинат — Колашин.

Претставници на купувачите-потрошувачи:
„Полюпроммет“ — Кралево, „Технопроммет“ —
Белград, „Копасник“ — Белград, „Озренка“ —
Грчаница, „Словенијалес“ — Љубљана, „Ши-
пад“ — Сараево, „Прогрес“ — Зеница, „Феро-
електро“ — Сараево, Трговинско предузеќе
„Дрина“ — Титово Ужице, ЖТП, Сектор за
набавке — Сараево, „Караорман“ — Скопје,
„Графа“ — Кралево, „Косметсервис“ — Косов-
ска Митровица, ШИК „Црвена застава“ —
Крушевац и „Дрвоимпекс“ — Титоград.

586.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАЗЛАДНА ОПРЕМА И ЗА НЕЈЗИНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 февруари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за разладна опрема и за нејзини резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- | | |
|--|--------|
| 1) разладни ормани и нивни резервни делови | до 16% |
| 2) разладни витрини и нивни резервни делови | до 18% |
| 3) разладни пултови за пијачки и за сладолед и нивни резервни делови | до 18% |
| 4) конзерватори и нивни резервни делови | до 20% |
| 5) уреди за ладење млеко и нивни резервни делови | до 20% |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 147 од 27 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Лошке Товарне Хладилников — Шкофја Лока, „Соко“ — Мостар, „Југострој“ — Раковица и „Раде Кончар“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

587.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕРМИЧКА ОПРЕМА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за термичка опрема за големи кујни, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 18%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 35 од 27 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Иго — Љубљана, „Ковинастрој“ — Гросупље и „Раде Кончар“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

588.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПОКРИВЕН КАРТОН

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 јануари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за суров покривен картон, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин./kg
1) суров покривен картон, број 150	до 3,12
2) суров покривен картон, број 120	до 3,20
3) суров покривен картон, број 80	до 3,50

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 210 од 4 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: Слаткогорска товарна картона ин папирја — Слатки Врх.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Битуменка“ — Сараево, „Грмеч“ — Белград, „Изолирка“ — Љубљана — Мосте и „Хромос-Катран-Кутрилин“ — Загреб.

589.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА ЗА ХАРТИЈА И ДРВЕСИНА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за целулоза за хартија и дрвесина, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

целулоза белена од иглолисници: Дин/kg

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1) сулфитна I A | до 5,50 |
| 2) сулфитна I A extra strong | до 5,61 |
| 3) сулфитна I A extra weak | до 6,08 |
| 4) сулфитна II A | до 5,34 |
| 5) сулфитна KV во бали | до 5,50 |
| 6) сулфатна I A | до 5,50 |

целулоза небелена од иглолисници:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1) сулфитна I A | до 4,95 |
| 2) сулфитна, рото | до 4,73 |
| 3) сулфитна II A | до 4,62 |
| 4) сулфитна III A | до 4,18 |
| 5) сулфитна III C сува | до 3,30 |
| 6) сулфитна IV во бали | до 4,68 |
| 7) сулфатна I A | до 4,73 |

целулоза белена од широколисници:

- | | |
|---|---------|
| 1) сулфитна I A | до 4,95 |
| 2) сулфитна II A | до 4,79 |
| 3) сулфатна од меки широколисници, сува | до 5,13 |
| 4) сулфатна од меки широколисници, мокра | до 5,06 |
| 5) сулфатна од тврди широколисници дрвесина | до 4,84 |
| | до 3,41 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 501 од 5 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во спогодбата.

Претставници на производителите: Товарна целулоза — Медводе, Товарна целулоза и папира „Гуро Салај“ — Кршко, Фабрика целулозе и папира „Матроз“ — Сремска Митровица, Загребачка творница папира — Загреб и Фабрика целулозе и папира — Приедор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Творница папира — Риека, Фабрика целулозе и папира — Иванград, Загребачка творница папира — Загреб, Здружене папирнице — Љубљана, Папирница „Количево“ — Количево, Товарна документнега и картнега папира — Радече, Слаткогорска товарна картона и папира — Слатки Ерх и Фабрика дрвењаче и папира — Чачак.

590.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕПЕНКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за наведените лепенки, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 25%.

Покрај цените од став 1 од оваа точка можат да се пресметаат и додатоците наведени во спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 200 од 4 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во спогодбата.

Претставници на производителите: „Младост“ — Куприја, Товарна лепенке — Цершак, „Умка“ — Умка, „Количево“ — Количево, „Липовица“ — Липљан, Кнежевачка фабрика лепенке — Нови Кнежевац, „Инцел“ — Бања Лука, „Комуна“ — Скопје и Картонажна товарна — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 75 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

591.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНВЕКТОРИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 септември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за конвектори, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 18%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 189 од 21 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Унионинвест“ — Сараево.

Претставници на купувачите - потрошувачи: „Термoeлектро“ — Сараево, „Унионинвест“ ООУР Сектор климатизације — Сараево и Југомонтажа „Благоја Давков“ — Скопје.

592.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА УРЕДИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 19 декември 1973

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за уреди за климатизација и вентилација, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- 1) локални — собни климатизатори до 9,5%
- 2) други уреди за климатизација и вентилација до 21%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 36 од 27 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Клима“ — Целџе, „Соко“ — Мостар, „14. децембар“ — Белград и „Вентилатор“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

593.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАРТОНСКИ БУРИЊА

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за картонски буриња, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 35%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 209 од 4 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во спогодбата.

Претставник на производителите: Дрвно индустријско предузеће „Стеван Филиповиќ“ — Ваљево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Милан Благојевиќ“ — Лучани, „Југодрво“ — Белград, „Леснина“ — Љубљана, „Зорка“ — Шабац и Митол — Сежана.

594.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАЈНО ЖАРЕЧКИ ПЕЧКИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за трајно жаречки печки и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 27%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 450 од 5 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Енергоинвест“ — Тузла, Титови рудници „Крека-Бановиќи, — Бановиќи, „Љеваоница железа и Творница стројева“ — Славонска Пожега и „Емо“ — Целџе.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

595.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЕЧКИ И ШПОРЕТИ НА МАСЛО И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 јануари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за печки и шпорети на масло и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 28%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 88 од 5 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Алфа“ — Врање, Љеваоница железа и творница стројева — Славонска Пожега, „Лифам“ — Стара Пазова, „Раде Кончар“ — Загреб и „Емо“ — Целџе. Претставници на купувачите-потрошувачи: Предузеће робних куќа „Београд“ — Белград, „Радиоелектро“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Југоелектро“ — Белград, „Електротехна“ — Белград, „Технометал-Македонија“ — Белград и „Интерпроект“ — Скопје.

596.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕЈОН**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рејон со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

1) рејон сјаен 120/40:

	Дин/kg
а) класа I-a	58,69
б) класа I	48,90
в) класа I-b	44,49
г) класа SS	37,56

2) рејон бојосан и мат до нивото на цените одредени во ценониките што се составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 69 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Вискоза“ — Лозница.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 купувачи — потрошувачи потписници на спогодбата.

597.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРИНИТРОТОЛУОЛ — „ТНТ 22“**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за тринитротолуол — „ТНТ 22“, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 10,15 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 689 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Прва Искра“ — Барич.

Претставници на купувачите-потрошувачи: УНИС — Сараево, „Слободан Принцип — Село“ — Витез, „Камник“ — Камник и „Милоје Закиќ“ — Крушевац.

598.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC — КАБЕЛСКИ ГРАНУЛАТ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 февруари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC — кабелски гранулат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/t
1) исполнување на кабли	12.200
2) нормален	20.500
3) специјален/2	21.500
4) специјален/1	23.000

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 73 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот на потпишувањето на спогодбата.

Претставници на производителите: ОХИС — Скопје, „Винилпластика“ — Задар, „Југовипил“ — Капител Шукурац и „Слободан Принцип — Село“ — Витез.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Новкабел“ — Нови Сад, „Елка“ — Загреб, „Елмос“ — Светозарево, Индустрија каблова — Светозарево и Фабрика каблова — Заечар.

599.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАДУЛИРАН НАТРИУМ-ТРИПОЛИФОСФАТ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 април 1974 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гранулиран натриум-триполифосфат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 9.600 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 644 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на спогодбата.

Претставници на производителите: Индустрија хемијских производа — Прахово и Товарна кемичних izdelkov — Храстник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Албус“ — Нови Сад, „Мерима“ — Крушевац, „Лабуд“ — Загреб, „Сапонија“ — Осиек, „Ривије-ра“ — Котор, „Златотор“ — Марибор и ОХИС — Скопје.

600.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДУВА-НА ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 18 февруари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за дувана пластична амбалажа, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 40%, а според ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 443 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Галдово“ — Сисак, „30. Јули“ — Куманово, „Пластика“ — Нова Варош, „Златар“ — Нова Варош и „Пластик“ — Канал.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

601.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИНТЕТИЧКО ПОЛИАКРИЛНО ВЛАКНО МАЛОН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за синтетичко полиакрилно влакно малон, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 761 од 7 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: ОХИС — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Винтекс — Винковци, „Кооператива“ — Лесковац, ТИ „Фарбара“ — Чонопља, Индустрија вуне и коже — Пирот, Београдски вунарски комбинат — Белград, Нитекс — Ниш, Преспатекс — Ресен, Мариборска текстилна индустрија — Марибор, Текстилни комбинат — Загреб, КТИ — Крапина, Свиларски комбинат — Титов Велес, Витекс — Високо и Творница Килима — Сараево.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА

I

Се назначува

Милош Лаловиќ, помошник-сојузен секретар за надворешни работи, за шеф на Постојаната делегација на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Организацијата на обединетите нации во Женева.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8

6 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337, точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК

I

Се отповикува

Лазар Мојсов, од должноста на постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Организацијата на обединетите нации во Њујорк.

II

Се назначува

Јакша Петрик, заменик-сојузен секретар за надворешни работи, за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Организацијата на обединетите нации во Њујорк.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9

6 јуни 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата, а по повод на дваесет и петгодишнината на работата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Градежното претпријатие „Враница“, Сараево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Жарковић Милана Милош;

Од СР Словенија

— по повод седумдесет и петгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Кметиски институт Словеније, Љубљана;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Врабец Адалберта Виктор;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ленарчић Франца Марјан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Дебевец Антона Антон;

Од СР Србија

— по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги во ширењето на просветата и културата и за успеси постигнати во образованието на земјоделско-прехранбените работници

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Земјоделско-прехранбениот училишен центар „Соња Маринковић“ — Пожаревац;

— по повод седумдесет и петгодишнината на работата, а за значајни заслуги во популаризирањето и унапредувањето на пчеларството

Списанието „Пчелар“, Друштво на пчеларите на СР Србија, Белград;

Од САП Косово

— за особени заслуги во Народноослободителната борба и за постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Дева Али Вели, Малићи Хазира Мехмед, Сулејмани Сулејмана Хивзи;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Фазлија Фазлије Аслан, Хамза Хамзе Цвдет, Мићковић Андрије Милан, Недељковић Станише Богољуб, Широка Гашпара Коља;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бакали Бајрама Авди, Богдановић Пера Василије, Борозан Тодора Петар, Дева Исмаила Кемал, Дрмончић Стојана Боро, Кртолица Видака Милан, Јусуфи Хусеина Смајо, Нимани Шукрије Елхами, Ристић Живка Душко, Шкембаревић Стевана Бранислав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Џуџиќ Ђорѓа Предраг, Бакали Аљуша Сахит, Димић Апостола Данило;

— за долгогодишната работа, а за особени заслуги во ширењето на просветата и културата и за успеси во образованието, воспитувањето и подготвувањето на младите за корисни членови на општеството

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основното училиште „Браћа Аксић“, Липљан.

Бр. 217
19 декември 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
562. Одлука за формирање на цените за производите на текстилната индустрија според условите на пазарот — — — — —	1077
563. Одлука за дополнение на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот — — — — —	1077
564. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1078
565. Правилник за начинот за остварување на правата од здравственото осигурување на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства — — — — —	1079
566. Правилник за начинот на користење и остварување на здравствената заштита на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства во странство — — — — —	1095
567. Правилник за индикациите, стандардите за материјали и роковите за траење за очни и слухни помагала и помагала за овозможување гласен говор — — — — —	1100
568. Правилник за индикациите за протетички и ортотички средства и санитарни справи, стандардите за материјали и роковите за траење на тие средства и справи — — — — —	1103
569. Правилник за индикациите за забно-протетичка помош, забно-протетички средства, стандардите за материјал од кој се изработуваат забно-протетичките средства и за роковите за траење на тие средства — — — — —	1107
570. Упатство за измени на Упатството за начинот на утврдувањето на сопствените слободни средства што можат да се депонираат кај банката на рок подолг од една година, на сопствените средства во просечното користење на обртните средства и на средствата што можат да се вложуваат во основни средства — — — — —	1108
571. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	1108
572. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Domenica del corriere“ — — — — —	1108
573. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —	1109
574. Решение за југословенските стандарди за елементи за спојување — — — — —	1109
575. Одлука за утврдување на височината на годишната и на месечните аконтации на заемот за 1974 година — — — — —	1110
576. Спогодба за промена на затечените цени за силиконски производи — — — — —	1110
577. Спогодба за промена на затечените цени за земјоделски машини, уреди, прибори и за нивни резервни делови — — — — —	1110
578. Спогодба за промена на затечените цени за тракторски приклучоци и за нивни резервни делови — — — — —	1111
579. Спогодба за промена на затечените цени за спрежни справи и за нивни резервни делови — — — — —	1111
580. Спогодба за промена на затечените цени за бродски под, за паркет и за градежна столарија — — — — —	1111
581. Спогодба за промена на затечените цени за режана граѓа од сите видови, дрвени плочи од сите видови и за фурнир од сите видови — — — — —	1112
582. Спогодба за промена на затечените цени за едноверижни и двоверижни греблести транспортери и транспортери со гумена лента за рудниците за јаглен — — — — —	1112
583. Спогодба за промена на затечените цени за порцелански садови за домаќинството со златен декор — — — — —	1112
584. Спогодба за промена на затечените цени за јаглено-аморфни електроди и за аморфни маси — — — — —	1113
585. Спогодба за промена на затечените цени за импрегнирани прагови, за импрегнирана свртничка и мостовска граѓа и за импрегнирани подници — — — — —	1113
586. Спогодба за промена на затечените цени за разладна опрема и за нејзини резервни делови — — — — —	1114
587. Спогодба за промена на затечените цени за термичка опрема за големи куќи — — — — —	1114
588. Спогодба за промена на затечените цени за суров покривен картон — — — — —	1114
589. Спогодба за промена на затечените цени за целулоза за хартија и дрвесина — — — — —	1114
590. Спогодба за промена на затечените цени за лепенки — — — — —	1115
591. Спогодба за промена на затечените цени за конвектори — — — — —	1115
592. Спогодба за промена на затечените цени за уреди за климатизација и вентилација — — — — —	1115
593. Спогодба за промена на затечените цени за картонски буриња — — — — —	1116
594. Спогодба за промена на затечените цени за трајно жаречки печки и за нивни резервни делови — — — — —	1116
595. Спогодба за промена на затечените цени за печки и шпорети на масло и за нивни резервни делови — — — — —	1116
596. Спогодба за промена на затечените цени за рејон — — — — —	1117
597. Спогодба за промена на затечените цени за тринитротолуол — „ТНТ 22“ — — — — —	1117
598. Спогодба за промена на затечените цени за PVC — кабелски гранулат — — — — —	1117
599. Спогодба за промена на затечените цени за гранулиран натриум-триполифосфат — — — — —	1117
600. Спогодба за промена на затечените цени за дувана пластична амбалажа — — — — —	1118
601. Спогодба за промена на затечените цени за синтетичко полиакрилно влакно малон — — — — —	1118
Укази — — — — —	1118
Одликувања — — — — —	1119

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машиновиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17